



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 101-Т-30, за огласи 101-Т-331.

Среда, 9 април 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

222.

Врз основа на членот 135 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) и членот 135 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

Член 1

Општествените средства можат да се трошат за купување, одржување и употреба на патнички автомобили само под условите што се определуваат со оваа уредба.

Член 2

Патничките автомобили набавени со средства на државните органи, на установите на јавните служби и на стопанските организации (во натамошниот текст: организации) можат да се користат:

1) за вршење службени дејствија во местото — врз основа на налог за возење, односно за службени патувања — врз основа на решение за службено патување;

2) за возење на определени функционери, со наплата на трошоците за гориво и мазиво за секое возење, со тоа што овие функционери за потребите на службените возења добиваат постојанен паушален месечен надоместок, додека за возење преку тој износ плаќаат полна цена;

3) за давање на користење на највисоки државни функционери, со тоа што тие добиваат постојанен месечен надоместок до определениот износ за покритие на определените трошоци за користење, а преку тоа трошоците на возењето (гориво, мазиво и дел од амортизацијата во паушален износ) паѓаат на нивен товар;

4) за потребите на државната репрезентација.

Член 3

Со цел за заштеда на општествени средства, организациите можат со функционерите од точ. 2 и 3 на претходниот член да се здоговораат на тие лица при купувањето на патнички автомобил да им се дава регрес, ако тие лица купуваат автомобил како лична сопственост а го користат и за службени возења. Регресот при купувањето го плаќа организацијата која со функционерот склучува договор.

Овие лица ќе добиваат паушален месечен надоместок за покритие на трошоците за гориво и мазиво за службени возења и имаат право на користење соодветни услуги од сервисните установи односно ќе добиваат надоместок за плаќање на таквите услуги.

Условите под кои можат да се склучуваат договори од ставот 1 на овој член и најголемата височина на регресот ги пропишува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

За склучување на договорите од ставот 1 на овој член сојузните и републичките организации мораат да прибават согласност од секретаријатот за општа управа на извршниот совет. Стопанските организации мораат да прибават претходна согласност од советот надлежен за работите на стопанството на околинскиот народен одбор, а сите други организации согласност од советот надлежен за работите на општата управа на околинскиот народен одбор.

Лицата што склучуваат договор според одредбите од овој член, не можат да ги користат автомобилите според одредбите од претходниот член, освен врз основа на решение за службено патување.

Член 4

Автомобили за потребите на државната репрезентација (член 2 точка 4) можат да имаат само Сојузната народна скупштина, Сојузниот извршен совет, републичките народни собранија и републичките извршни совети.

Автомобили за потребите на државната репрезентација им се даваат на користење на Претседателот на Републиката, на Претседателот на Сојузната народна скупштина, на потпретседателите на Сојузниот извршен совет, на претседателите на републичките народни собранија, на претседателите на републичките извршни совети и на другите лица на кои им е потребно тоа за постојано репрезентирање на државата и за кои посебно тоа ќе го реши Сојузниот извршен совет.

Патнички автомобили од членот 2 точка 3 можат да им се дадат на користење на членови на Сојузниот извршен совет и на републичките извршни совети, на сојузни државни секретари, на сојузни државни потсекретари и на други функционери во сојузните организации на соодветни положаи, на претседателот на Сојузниот врховен суд, на сојузниот јавен обвинител, на претседателите на републичките врховни судови, на републичките јавни обвинители и на претседателите на околинските народни одбори во седиштата на народните републики.

Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Србија определува кои функционери на Народното собрание односно на извршниот совет на Автономна Покраина Војводина и Автономна Косовско-метохиска Област можат да ги користат патничките автомобили од членот 2 точка 3 на оваа уредба.

Сојузниот извршен совет односно републичките извршни совети донесуваат поблиски прописи за користењето на патничките автомобили од овој член. Со прописи на Сојузниот извршен совет се утврдува под кои услови покрај патничките автомобили од членот 2 точка 3 од општествените средства се плаќаат трошоците на возачите.

Член 5

Помошниците на сојузните државни секретари, државните советници, старешините на определени сојузни организации и други службеници на определени положаи во сојузните организации можат да се користат со автомобили од сервисните установи без посебен налог, освен во случај на службено патување, под условите од членот 2 точка 2 на оваа уредба.

Сојузниот извршен совет односно органот што ќе го определи тој, ги утврдува старешините на сојузните организации и другите службеници на определени положаи во сојузните организации кои можат да ги користат автомобилите во смисла на претходниот став, како и височината на месечниот паушален надоместок.

Републичките извршни совети определуваат кои функционери и во кои републички, покраински, обласни, околски и општински организации можат да ги користат автомобилите согласно со одредбите од претходните ставови, како и износот на паушалниот надоместок.

Член 6

Директорите и другите највисоки функционери на големи стопански организации на оние работни места на кои користењето на автомобил е нужно за вршење на работите, старешините на определени организации на јавните служби, како и определени функционери на сојузни и републички комори и на стручни здруженија, можат да користат патнички автомобили под условите од членот 2 точка 2 и членот 5 на оваа уредба. Исто така, тие организации можат со овие лица да склучуваат договори во смисла на членот 3 од оваа уредба.

Сојузниот извршен совет определува кои сојузни организации и кои функционери можат да користат автомобили во смисла на претходниот став. За стопанските организации и за сите други организации одлука за тоа донесува републичкиот извршен совет.

Член 7

Автомобилите за службени дејствија за потребите од членот 2 точ. 1 и 2 од оваа уредба се купуваат и се користат преку сервисните установи и претпријатија. Сервисните установи се основаат како заеднички установи за повеќе органи, установи односно стопански организации, со цел за заедничко рационално користење на автомобилите. Ако е порационално, за вршењето на службените возења од членот 2 точ. 1 и 2 на оваа уредба можат да се основаат сервисни установи за одделни органи, установи или стопански организации, или тие можат да имаат посебни сервисни организациони единици.

Сервисните установи се установи со самостојно финансирање кои работат без добивка.

Сервисните установи се должни да организираат служба за прегледи, одржувања и поправања на патничките автомобили на кои се однесува оваа уредба.

Сервисните установи се сметаат како комунални претпријатија во смисла на Законот за средствата на стопанските организации и на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Поблиски прописи за сервисните установи и за употребата на патничките автомобили во посебните сервисни организациони единици, донесува Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите и со Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет.

Поблиски прописи за определувањето на цените за превоз и за другите услуги на сервисните установи донесува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

Член 8

Одделни организации можат да имаат патнички автомобили и други превозни средства за специјални потреби (болничка кола, кола за определени теренски служби итн.) само под условите што се определуваат со посебни прописи.

Прописите за превозните средства за специјални потреби ги донесува надлежниот сојузен државен секретаријат односно секретаријат на Сојузниот извршен совет во согласност со Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 9

Износот на паушалниот надоместок за користење на автомобилите во стопанските организации влегува во материјалните трошоци.

Средствата за плаќање на регресот при купувањето на автомобили од членот 3 на оваа уредба во стопанските организации паѓаат на товар на чистиот приход на стопанската организација.

Решението за давање на паушалниот надоместок и за плаќањето на регресот при купувањето на автомобили во стопанските организации го донесува работничкиот совет, и тоа само за оние лица што работат на определени работни места утврдени со правилата на претпријатијата во смисла на членот 6 од оваа уредба.

Член 10

Одредбите од оваа уредба согласно ќе се применуваат и на купувањето, одржувањето и употребата на моторните пловила на организациите кои се наменети за личен превоз во поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај.

Член 11

Општествените организации што добиваат дотација од буџетските средства на државните органи или од стопанските организации, можат да ги трошат тие средства за купување, одржување и употреба на патнички автомобили само согласно со прописите од оваа уредба.

Општествените организации можат да се служат со сервисните установи врз основа на договорот склучен со основувачот на сервисот.

Член 12

Поблиски прописи за надоместокот на трошоците за користење на автомобилите, за начинот на пресметувањето и покритието на издатоците од чл. 3 и 5—7 од оваа уредба донесува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

Член 13

Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет ќе ги пропише типовите на патнички автомобили што можат да се купуваат и да се користат според одредбите од оваа уредба, определувајќи го предниот срок за воведување на овие типови возила.

Член 14

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите. Со овие прописи ќе се определи начинот и рокот за спроведување на оваа уредба.

Член 15

Се овластува Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, во согласност со одредбите од оваа уредба, да донесе прописи за користењето на патничките автомобили во Југословенската народна армија.

Член 16

Се овластува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со Сојузниот извршен совет, а во согласност со одредбите од оваа уредба, да донесе прописи за користењето на патничките автомобили во службите во состав на органите на внатрешните работи.

Член 17

Се овластува Државниот секретаријат за надворешни работи во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, а во согласност со начелата од оваа уредба, да донесе прописи за користењето на патничките автомобили во дипломатско-конзуларните претставништва на Југославија во странство. Со овие прописи ќе се предвиди само на старешината на претставништвото да му се дава на користење патнички автомобил во

смисла на одредбите од членот 2 точка 3 на оваа уредба.

Член 18

Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните во согласност со Државниот секретаријат за надворешни работи и со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, а во согласност со начелата од оваа уредба, да донесе прописи за користењето на патничките автомобили во претставништвата на југословенските стопански организации во странство.

Член 19

Надоместоците на службените лица што се исплатуваат според одредбите од оваа уредба ослободени се од придонесот за буџетите од личниот доход, како и од другите придонеси.

Член 20

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на купувањето, одржувањето и употребата на патнички автомобили со кои се врши превоз како стопанска дејност.

Член 21

Трошењето на општествените средства за купување, одржување и употреба на патнички автомобили за потребите на инвалидите се утврдува со посебни прописи.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила по истекот на трисет дена по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 116

2 април 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

223.

Врз основа на членот 135 во врска со членот 14 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), точката I од Одлуката за овластување Сојузниот извршен совет за донесување определени привремени прописи во областа на стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), во врска со членот 11 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57) и точката 2 одделот 1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ВРСКА СО РАСПОЛАГАЊЕТО СО ЧИСТИОТ ПРИХОД И СО СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Основни одредби

Член 1

Стопанската организација ги користи средствата и фондовите и остварениот чист приход го расподелува на лични доходи на работниците и на фондовите на стопанската организација според Законот за средствата на стопанските организации.

Основните одлуки за користењето на средствата и фондовите на стопанската организација и за распоредот на чистиот приход ги донесува работничкиот совет на стопанската организација.

Член 2

Користењето на средствата и фондовите и распоредот на чистиот приход стопанската организација го врши според своите потреби, остварувајќи ги целите и задачите што произлегуваат од нејзината дејност, согласно со важечките прописи, со

утврдената економска политика и со општествените интереси.

Член 3

Работничкиот совет на стопанската организација ги утврдува основите на чистиот приход што му служат за одлучување кој дел од чистиот приход ќе издвои за лични доходи на работниците, а кој дел во фондовите (член 11 од оваа уредба).

Член 4

Стопанската организација е должна во вршењето на сите дејствија на кои е овластена во поглед користењето на средствата и распоредот на чистиот приход да постапува со внимание на добар стопанисувач во смисла на Законот за средствата на стопанските организации.

Член 5

Ќе се смета дека стопанската организација ги користи средствата со внимание на добар стопанисувач особено ако, придржувајќи се за прописите и смерниците утврдени во општествените планови и имајќи ги предвид општествените интереси, ги користи средствата и го распоредува чистиот приход според начелата на економичност и ако врши рационално и целесобразно вложување на средствата што ги користи.

Член 6

Заради обезбедување исплатата на личните доходи на работниците во стопанските организации на индустријата и рударството кои работат со внимание на добар стопанисувач, но кои поради недостатоците техничка опременост, движењето на пазарот и општите услови на работењето, покрај постигнатите значителни резултати врз основа на залагањето на работниот колектив, не ќе остварат чист приход достаточен за исплата на личните доходи на работниците, се формира Заеднички резервен фонд на индустријата и рударството.

Сојузниот извршен совет може да пропише и на селскостопанските организации да се однесува одредбата од претходниот став.

Средствата на Заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството се формираат од придонесот на стопанските организации на индустријата и рударството кои остваруваат достаточен чист приход, и тоа особено од оној дел на чистиот приход кој настанал како резултат од движењето на пазарот и од општите услови на работењето во смисла на одредбите од оваа уредба, како и од средствата на федерацијата определени со оваа уредба.

Член 7

Општествен надзор над стопанската организација во поглед нејзиното постапување со внимание на добар стопанисувач при користењето на средствата и при распоредот на чистиот приход врши особено општинскиот и околискиот собор на производителите.

Општествениот надзор од претходниот став над железничките транспортни претпријатија, над претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и над електростопанските заедници, го вршат републичките собори на производителите.

Општествениот надзор од ставот 1 на овој член над претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија, го вршат комисиите на околискиот собор на производителите.

Општествениот надзор од ставот 1 на овој член над деловните сојузи на земјоделските задруги, го вршат околиските собори на производителите.

Член 8

Заради остварување на економската политика согласно со општествените планови и заради грижите стопанските организации да работат со внимание на добар стопанисувач при користењето на средствата и распоредот на чистиот приход, како и со цел за спроведување на единствена политика на личните доходи, општинските и околиските со-

бори на производителите го разгледуваат работењето на стопанските организации и, по прашањата за користење на средствата и за распоредот на чистиот приход, донесуваат прописи и ги утврдуваат мерките ако се овластени за тоа, и даваат препораки според одредбите од оваа уредба.

При донесувањето на препораки соборите на производителите остваруваат потребна соработка со синдикатите, коморите, стручните здруженија, сојузите на земјоделските задруги и со други организации.

Член 9

Во вршењето на општествен надзор соборите на производителите донесуваат препораки согласно со општествените планови, придржувајќи се за прописите и препораките на другите органи што се овластени за нивно донесување.

Член 10

Надлежните државни органи вршат надзор над спроведувањето на постапката и дејствијата што се пропишани како задолжителни според одредбите од оваа уредба.

II. Смерници и постапка

Член 11

При распоредувањето на чистиот приход на лични доходи на работниците и на фондови, стопанската организација е должна да утврди во кој дел е чистиот приход резултат од залагањето на работниот колектив, а во кај дел резултат од движењето на пазарот и од општите услови на работењето (основи на чистиот приход).

Член 12

Чист приход како резултат од залагањето на работниот колектив настанува, по правило, ако се оствари намалување на трошоците врз основа на заштеди, зголемување на производството односно прометот со исти или помали трошоци на производството спрема изминатиот период, подобрување на асортиманот и на квалитетот на производството и услугите, и слично.

Член 13

Делот од чистиот приход што настанал како резултат од залагањето на работниот колектив работничкиот совет на стопанската организација го распоредува на дел за лични доходи на работниците и на дел за фондовите.

Делот од чистиот приход што е резултат од движењето на пазарот и од општите услови на работењето работничкиот совет го внесува во фондовите на стопанската организација, и тоа, по правило, во фондот на основните средства, во фондот на обртните средства и во резервниот фонд.

Стопанските организации во индустријата и рударството се должни од чистиот приход, по издвојувањето на делот за лични доходи на работниците и на делот за резервниот фонд на стопанската организација, да уплатат соодветен дел од чистиот приход во Зедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството.

Член 14

Стопанската организација од чистиот приход издвојува за лични доходи на работниците првенствено дел што им одговара на личните доходи на работниците пресметани според тарифниот став за времето поминато на работа односно за постигнатиот работен ефект за тоа време, или пресметани спрема другите основи определени во тарифниот правилник, според постигнатите резултати (по единица производ, според прометот, премии за заштеди на материјали и за заштеди на режиските трошоци, и сл.).

Член 15

За основите на чистиот приход и за распоредот на чистиот приход на лични доходи на работниците и на фондови, како и за распоредот на делот од чистиот приход на одделни фондови, одлучува работничкиот совет на стопанската организација на посебна седница.

Член 16

Работничкиот совет на стопанската организација е должен при распоредот на чистиот приход во периодичната пресметка и во завршната сметка да ги образложи основите на чистиот приход и да ги наведе причините поради кои делот на чистиот приход што настанал како резултат од движењето на пазарот и од општите услови на работењето го распоредил на лични доходи во смисла на членот 14 од оваа уредба.

Работничкиот совет посебно ќе го образложи издвојувањето за лични доходи на работниците ако е просечното извршување на нормите на работниот ефект ненормално високо, та заради исплата на личните доходи пресметани по норма се издвојува и дел од чистиот приход што настанал како резултат од движењето на пазарот односно од општите услови на работењето.

Член 17

Работничкиот совет може да одлучи за исплата на одделни премии, без оглед на тоа што овие исплати се вршат врз основа на правилникот за премиите.

Работничкиот совет ќе изврши измени во височината на пресметаната премија ако најде дека правилникот за премиите има битни недостатоци кои до пресметката не биле уочени и отстранети, поради што би дошло до исплата на несразмерно високи премии без соодветно залагање и успех на работниците на кои би им припаднале премиите.

Член 18

Работничкиот совет на стопанската организација е должен да води особени грижи за издатоците што во целост или делумно ги товарат материјалните трошоци, а кои не се непосредно врзани за процесот на производството односно на работата, како што се издатоците за репрезентација, за реклама и за учество на сасми и изложби, трошоците за патувања во земјата и во странство, за користење возила и за други слични цели.

При донесувањето на заклучоци за деловната политика на стопанската организација односно при утврдувањето на вкупната височината на издатоците за целите од претходниот став, ако тие по својата природа можат однапред да се утврдат, работничкиот совет ќе води сметка за тоа колку овие издатоци придонесуваат за успехот на работењето на стопанската организација и за ефикасноста на нејзината работа.

Член 19

Работничкиот совет на стопанската организација е должен да го определи вкупниот износ на средствата што може да биде потрошен за репрезентација, за реклама, како и за користење на возилата за службени потреби, и тоа само ако се тие издатоци нужни.

Директорот на стопанската организација е одговорен за изменското користење на овие средства во согласност со деловниот интерес на стопанската организација, согласно со одлуките на работничкиот совет.

Работничкиот совет одлучува за кои цели можат да се користат средствата само со согласност од работничкиот совет или од управниот одбор.

Член 20

При издвојувањето на делот од чистиот приход за фондот на заедничката потрошувачка, работничкиот совет на стопанската организација ќе се раководи особено со задоволување на оние потреби на работниот колектив што придонесуваат за подигање на продуктивноста на трудот и за поуспешно работење на стопанската организација, како што се средствата за стручно образование на работниците, за подобрување на здравствените прилики во стопанската организација, за сместување на работниците, за формирање сервис за помош на мајките-работнички и др. и тоа непосредно, преку станбени заедници, преку општествени фондови и слично.

При определувањето на намената на овие средства работничкиот совет ќе се раководи со тоа тие

да се користат на начинот со кој се задоволуваат потребите на целиот работен колектив или на оној дел од колективот на кој му е тоа најпотребно.

III. Општествен надзор над користењето на средствата на стопанската организација

Член 21

Во извештајот за периодичната пресметка на стопанската организација мораат да бидат особено истакнати:

- 1) основите на чистиот приход и неговиот распоред на лични доходи на работниците и на фондовите;
- 2) податоците за тоа дали стопанската организација внесла во личните доходи дел од чистиот приход што е резултат од движењето на пазарот и од општите услови на работењето;
- 3) податоците за тоа дали работничкиот совет одлучувал во смисла на членот 17 од оваа уредба;
- 4) распоредот на нераспоредените средства од поранешните години, ако е извршен или се намерава да се изврши;
- 5) податоците за височината на издатоците во смисла на чл. 18 и 19 од оваа уредба.

При одделните елементи од претходниот став стопанската организација е должна да даде образложение.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите може, по претходно прибавено мислење од Сојузниот завод за статистика, да пропише кои други податоци, покрај пропишаните, содржи извештајот за периодичната пресметка, и може да ги измени односно да ги дополни податоците од претходниот став.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите може да ги определи сроковите за поднесување на извештаите за периодичната пресметка што ги содржат податоците од претходните ставови.

Член 22

Органот на управата надлежен за работите на стопанството на општинскиот народен одбор ќе состави општ преглед, а по потреба и анализи на извештаите за периодичната пресметка на стопанските организации на подрачјето на општината, по стопански гранки, а по барање од соборот на производителите на општинскиот народен одбор — и за одделни стопански организации, и ќе му ги поднесе на општинскиот собор на производителите.

Општинскиот собор на производителите може да побара од стопанската организација и поднесување на општиот преглед на работата, независно од обврската за поднесување на периодичната пресметка.

Анализата што органот на управата надлежен за работите на стопанството му ја поднесува на општинскиот собор на производителите, покрај податоците за општоото работење на стопанската организација, мора да содржи особено обработка на податоците споменати во претходниот член од оваа уредба.

Член 23

Ако покрај општиот преглед во смисла на претходниот член се составени и анализи на периодичните пресметки за одделни стопански организации, органот на управата е должен тие анализи да ѝ ги достави и на стопанската организација на која се однесуваат тие.

Работничкиот совет на стопанската организација може да стави свои забелешки на анализите на периодичната пресметка и да му ги упати на соборот на производителите преку органот на управата.

Член 24

Соборот на производителите ќе го расправи барем еднаш шестомесечно, а по можност секое тримесечје, општиот преглед на периодичните пресметки, како и анализите на тие пресметки.

Одделни стопански организации можат да бараат нивните пресметки посебно да се разгледуваат.

Синдикатите, соодветните комори и сојузите на земјоделски задруги можат да бараат пресметките на одделни стопански организации посебно да се разгледуваат.

Член 25

Општиот собор на производителите ќе ги повика на својата седница, по правило, претставниците на работничките совети и директорите (работководителите) на стопанските организации чии периодични пресметки се разгледуваат, а може да повика и претставници на синдикатите, коморите и сојузите на земјоделски задруги.

Член 26

Разгледувајќи го општиот преглед на периодичните пресметки на стопанските организации на подрачјето на општината и поднесените анализи на тие пресметки, општинскиот собор на производителите особено ќе расправи:

- 1) дали стопанската организација рационално и целесобразно ги користи и ги вложува средствата во фондвите со внимание на добар стопанисувач;
- 2) основите на чистиот приход што ги утврдил работничкиот совет, распоредот на чистиот приход на лични доходи и на фондвите на стопанската организација, распоредот на средствата издвоени за фондвите, како и образложението на работничкиот совет за податоците предвидени во членот 21 од оваа уредба;
- 3) општиот успех во работењето на стопанската организација, особено во продуктивноста на трудот;
- 4) состојбата на кадрите и мерките што ги презела стопанската организација заради подобрување на таа состојба, ако тоа било потребно;
- 5) издатоците во врска со чл. 18 и 19 од оваа уредба.

Член 27

Општинскиот собор на производителите може да донесува прописи, ако е за тоа овластен со посебни прописи, како и да дава препораки во врска со основите на чистиот приход, со распоредот на чистиот приход на одделни фондови на стопанската организација, со рационалното и целесобразното вложување на средствата, со основот за утврдување на личните доходи на работниците и во врска со другите прашања за кои одлучува работничкиот совет во смисла на одредбите од оваа уредба.

Соборот на производителите пред да даде препораки може да бара мислење од синдикатите, коморите, стручните здруженија и сојузите на земјоделски задруги.

Соборот на производителите не може да дава препораки со кои се влегува во непосредното работење на стопанската организација, се упатува на поединечни внатрешни односи на распоредот на делот на чистиот приход издвоен за лични доходи на работниците, со кои не се уважуваат специфичните услови и резултатите од работата на стопанската организација (како што е еднаква исплата на личните доходи на работниците над личните доходи според тарифните ставови, височината на цените на производите и услугите, освен ако се во прашање комунални и стопански организации или стопански организации што вршат снабдување на граѓаните со селскостопанско-прехранбени производи), ниту да дава други препораки што се во спротивност со начелата на стопанскиот систем или со законите и со други прописи.

Член 28

Препораките што ги дава општинскиот собор на производителите мораат да се расправаат на седниците на работничкиот совет на стопанската организација на која се однесуваат.

Работничкиот совет е должен да заеме став во врска со тие препораки и да го извести за својот став општинскиот собор на производителите преку органот на управата надлежен за работите на стопанството.

Ако работничкиот совет смета дека препораките на општинскиот собор на производителите им се спротивни на економската политика што ја води стопанската организација, на основниот начин на

нејзиното работење и на нејзините со закон утврдени права може да бара од околинскиот собор на производителите да заземе став во врска со тие препораки.

Ако работничкиот совет на стопанската организација не ги прифати препораките на општинскиот собор на производителите, овој собор може да бара од околинскиот собор на производителите да заземе став во врска со тие препораки.

Препораките на околинскиот собор на производителите можат да се однесуваат и на односите на општинскиот народен одбор спрема стопанските организации.

Член 29

Ако од општиот преглед на периодичните пресметки произлегуваат и такви прашања што имаат пошироко значење или од општината како целина, а не се однесуваат на одделни стопански организации, и ако решавањето на овие прашања на заедничка седница на обата собора би можело да придонесе за поцелесообразно решение на овие прашања, претседателот на општинскиот народен одбор може одделни од овие прашања да изнесе на разгледување на заедничката седница на обата собора.

На заедничката седница обата собора можат да донесат препораки во смисла на членот 27 од оваа уредба.

Член 30

Републичкиот собор на производителите може по сопствена иницијатива или по предлог од комората, синдикатите или од републичкиот сојуз на земјоделските задруги да врши општествен надзор и да ги расправува односите во поглед на користењето на средствата и распоредот на чистиот приход на одделни стопански организации или групи стопански организации.

Републичкиот собор на производителите може да донесе препораки предвидени со оваа уредба.

Член 31

Финансиските и другите инспекторати можат во поглед на примената на одредбите од оваа уредба да ги запрат од извршување одлуките на органите на стопанската организација во врска со распоредот на чистиот приход на лични доходи на работниците и на фондови само ако одлуката за распоредот на чистиот приход не ја донесол работничкиот совет на стопанската организација, или ако работничкиот совет што ја донесол одлуката не ги утврдил во таа одлука основите за распоред на чистиот приход.

Член 32

Ако стопанската организација не постапи по препораките на соборот на производителите, та поради тоа се нанесува или би можела да се нанесе значителна штета, општинскиот народен одбор може да донесе решение со кое ги изрекува мерките од членот 113 од Законот за средствата на стопанските организации, и тоа според постапката утврдена во тој закон.

Член 33

Општинскиот односно околинскиот народен одбор (обата собора рамноправно) може во својата кредитна политика или во другите односи спрема стопанска организација да води сметка за ставот на работничкиот совет на стопанска организација спрема дадените препораки на соборот на производителите, и да презема мерки во рамките на таа кредитна политика и на другите односи што ги регулира според важечките прописи.

Со своите мерки од претходниот став општинскиот народен одбор не може да ги доведе во прашање правата на банките и на другите лица.

Стопанската организација против која е изречена мерката од ставот 1 на овој член, може да му изјави жалба на околинскиот народен одбор односно на републичкиот извршен совет.

Член 34

Овластувањата дадени со оваа уредба на општинскиот собор на производителите ги вршат републичките собори на производителите во однос на железничките транспортни претпријатија, на

претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и на електростопанските заедници.

IV. Заеднички резервен фонд

Член 35

Средствата на Заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството се формираат:

1) од 1% од делот на чистиот приход предвиден во членот 13 став 3 од оваа уредба;

2) од делот на вонредниот придонес за буџетите од личниот доход на работниците (член 13 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците);

3) од делот на придонесот за буџетите што ѝ припаѓа на федерацијата, а што го плаќаат стопанските организации при користењето на средствата на фондот на заедничката потрошувачка (член 50 од Законот за средствата на стопанските организации).

Делот на придонесот од точ. 2 и 3 на претходниот став го утврдува со посебно решение Сојузниот извршен совет.

Член 36

Со заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството управува Управниот одбор на фондот.

Членовите на Управниот одбор на фондот ги именува Сојузниот извршен совет од редот на членовите на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, на управниот одбор на Сојузната индустриска комора и од други лица.

Поблиски прописи за работата на Управниот одбор на фондот донесува Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Член 37

Средствата на Заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството можат да се употребат за давање дотации на стопанските организации во индустријата и рударството заради исплата на личните доходи на работниците.

Дотациите за исплата на личните доходи на работниците може да ѝ се одобрат на стопанската организација која од причините наведени во членот 6 на оваа уредба не остварува достаточен чист приход за исплата на личните доходи на работниците според тарифниот правилник.

Стопанската организација може да поднесе барање за добивање дотација за исплата на личните доходи на работниците ако претходно постапила според одредбите од членот 56 на Законот за средствата на стопанските организации и од членот 55 на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Дотација може да ѝ се даде на стопанска организација за исплата на минималните лични доходи, како и за исплата на личните доходи над минималните лични доходи а најмногу до височината на тарифните ставови во тарифниот правилник пресметани по време и ефект (по норма, по единица производ и по други слични основи утврдени во тарифниот правилник односно во посебните правилници), земајќи ја предвид височината на тарифните ставови на работниците во другите стопански организации што се занимаваат со иста дејност.

Член 38

Одлука за доделување дотација на стопанска организација донесува Управниот одбор на фондот.

Барањето за добивање дотација стопанската организација му го поднесува на Управниот одбор на фондот преку стручното здружение чиј член е таа.

Управниот одбор на стручното здружение му го доставува барањето на стопанската организација за доделување дотација со свое образложено мислење на Управниот одбор на фондот заради донесување одлука.

Управниот одбор на стручното здружение ќе прибави и мислење од сојузот на синдикатите чиј

се членови работниците на стопанската организација што поднесла барање за доделување на дотација.

Одлуката за доделување дотација Управниот одбор на фондот е должен да му ја достави, со причините што го раководеле за давање дотација, на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Одлуката од претходниот став може да се изврши само ако Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката не го запре нејзиното извршување.

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет може со решение да ја укине или да ја преправи одлуката на Управниот одбор на фондот.

Член 39

Стопанската организација има право на жалба против одлуката на Управниот одбор на фондот со која се одбива нејзиното барање за добивање дотација, до Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.

Решението на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет донесено во врска со жалбата е конечно и против него не може да се води управен спор.

Член 40

На делот од личниот доход на работниците што се исплатува од средствата на дотацијата не се плаќаат придонеси од личните доходи.

Член 41

Дотациите што стопанската организација ќе ги прими во текот на годината, се сметаат како аконтација.

Ако според завршната сметка стопанската организација ќе оствари чист приход достаточен за исплата на личните доходи на работниците во височината предвидена во членот 37 став 4 од оваа уредба, стопанската организација е должна примените дотации да му ги врати на Заседничкиот резервен фонд на индустријата и рударството во потполност или делумично, зависно од височината на остварениот чист приход.

V. Преодни и завршни одредби

Член 42

Во текот на 1958 година стопанската организација може, во смисла на членот 14 од Законот за средствата на стопанските организации, да им исплатува лични доходи на одделни работници:

1) во височината на тарифниот став во тарифниот правилник, според времето и ефектот (по норма, по единица производ, според прометот и по други слични основи утврдени во тарифниот правилник односно во посебните правилници);

2) во височина од 75% од пресметаната премија, но не над 20% од личниот доход на одделен работник според неговиот тарифен став;

3) над личниот доход пресметан според претходните точки до 10% од личниот доход на работникот пресметан според точката 1.

Исплатите на личниот доход според одредбите од претходниот став стопанската организација може да ги врши ако според периодичните пресметки остварува достаточен чист приход, а исплатите во смисла на точката 3 од претходниот став и под услов работничкиот совет да донесол одлука за тоа.

Ограничувањата во поглед исплатата на премијата според точката 2 став 1 на овој член не се однесуваат на исплатите на премијата за заштеди во гориво и мазиво во железничките транспортни претпријатија и во претпријатијата на речното бродарство.

Другите ограничувања на исплатите на личните доходи на работниците во смисла на членот 14 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации, освен ограничувањата од ставот 1 на овој член, нема да се применуваат,

Член 43

Стопанската организација може во текот на 1958 година да ги исплатува и личните доходи по основите од членот 207 став 2 и членот 406 став 1 од Законот за работните односи и по основите што ќе ги определи Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Член 44

При исплатата на личните доходи на работниците во 1958 година ќе се применуваат одредбите од членот 55 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Член 45

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, а кога се работи за прашања на личниот доход — во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 46

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 101
12 март 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

224.

Врз основа на членот 13 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ВОПРЕДНИОТ ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Вопредниот придонес за буџетите од личниот доход го плаќа стопанската организација од средствата издвоени за исплата на личните доходи на работниците односно од чистиот приход.

Вопредниот придонес за буџетите од личниот доход се пресметува и се плаќа на личниот доход на секој одделен работник на стопанската организација кој во текот на годината ќе оствари личен доход поголем од 60% над минималниот личен доход.

Вопредниот придонес за буџетите од личниот доход не влегува во пресметаниот личен доход на одделни работници.

Член 2

Вопредниот придонес за буџетите од личниот доход се пресметува и се плаќа на сите примања на одделно лице од кои се плаќа и придонесот за буџетите од личниот доход, освен на примањата на работниците на стопанските организации што сочинуваат посебна основица на придонесот за буџетите од личниот доход.

Член 3

На личните доходи на работниците што стопанските организации ги исплатуваат по основите од членот 207 став 2 и членот 406 став 1 од Законот за работните односи и по основите што ќе ги определи Секретаријатот на трудот на Сојузниот извршен совет во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите не се плаќа вопреден придонес за буџетите од личниот доход.

Член 4

На личните доходи на работниците на стопанските организации кои своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паулалчен износ, не се плаќа вопреден придонес за буџетите од личниот доход.

Член 5

Вопредниот придонес за буџетите од личниот доход се пресметува и се плаќа по нормата од 25%,

Член 6

Вонредниот придонес за буџетите од личниот доход е приход на федерацијата.

Член 7

Основицата за пресметување на вонредниот придонес за буџетите од личниот доход ја сочинува вкупното примање на работникот што преминува над 60% над минималниот личен доход, остварено во годината за која се врши пресметувањето на доходот од стопанската организација со која работникот е во постојан работен однос, а вонредниот придонес се пресметува на начинот пропишан за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход.

Член 8

Стопанската организација што врши исплата на личниот доход на кој се плаќа вонреден придонес за буџетите од личниот доход според одредбите од оваа уредба, при исплатата на личниот доход, покрај придонесот за буџетите од личниот доход, е должна да го пресмета и да го плати и соодветниот износ на вонредниот придонес за буџетите од личниот доход.

Член 9

Стопанската организација што врши исплата на личниот доход на кој се плаќа вонреден придонес за буџетите од личниот доход, е должна пресметаниот износ на вонредниот придонес за буџетите од личниот доход да го уплати на посебна сметка кај банката при подигањето на готовина за исплата на личните доходи.

Член 10

Ако стопанската организација износот на пресметаниот вонреден придонес за буџетите од личниот доход не го уплати во рокот определен во претходниот член, покрај неплатениот износ на вонредниот придонес за буџетите од личниот доход, должна е да уплати и казнен интерес во височина од 0.1% дневно на неплатениот износ.

Наплатата на казниот интерес од претходниот став ја врши банката кај која се врши уплатата на вонредниот придонес за буџетите од личниот доход.

Член 11

Вонредниот придонес за буџетите од личниот доход стопанската организација го уплатува на посебна сметка кај банката кај која се води нејзината жиро сметка односно жиро сметката на нејзина деловна или погонска единица за која се врши самостојно пресметување на доходот.

Член 12

Во се друго што се однесува на пресметувањето и плаќањето на вонредниот придонес за буџетите од личниот доход, а што не е определено со оваа уредба, важат соодветните одредби од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Член 13

Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите да донесува поблиски прописи за извршување на оваа уредба.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 102
12 март 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

225.

Врз основа на точката 2 одделот 1 и одделот 2 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО**

Член 1

Во Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56) во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Фондовите за унапредување на селското стопанство се републички фондови и околински фондови.“

Ставот 2 се брише.

Член 2

Во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Програмата од претходниот став ја донесува за републичкиот фонд — управниот одбор на соодветната селскостопанско-шумарска комора, а за околинскиот фонд — управниот одбор на фондот, а ја одобрува извршниот совет односно околинскиот народен одбор.“

Член 3

Во членот 8 се брише ставот 1.

Член 4

Во членот 12 на крајот од ставот 1 по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6) за давање заеми за формирање фонд на обртните средства на стопанските организации од областа на селското стопанство според посебни сојузни прописи.“

Член 5

Членот 15 се менува и гласи:

„Органот на управувањето на републичкиот фонд на унапредување на селското стопанство при изработката на програмата од членот 14 на оваа уредба може давањето на средствата за спроведување на определени мерки за унапредување на селското стопанство да го услови со давање на определен дел средства од фондовите за унапредување на селското стопанство на автономните единици и околиците.“

Член 6

Членот 16 се менува и гласи:

„Собранието на републичката селскостопанско-шумарска комора односно околинскиот народен одбор ги донесува правилата на фондот.“

Член 7

Во членот 18 ставот 2 се менува и гласи:

„Правилата на републичкиот фонд ги одобрува републичкиот извршен совет.“

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 76
8 март 1958 година
Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз-Тито, с. р.

226.

Врз основа на членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА
ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СТОПАНСТВОТО**

Член 1

При Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет се основува Комисија за прашања на

личните доходи во стопанството (Сојузна тарифна комисија).

Член 2

Задачата на Сојузната тарифна комисија е, во согласност со смерниците поставени со сојузни закони и со сојузниот општествен план, да ги утврдува општите мерила, основите и методите за определување на личните доходи во стопанството, да предлага мерки за усогласување на тие основи и за изработка на тарифни правилници.

Во остварувањето на своите задачи Комисијата соработува со сојузните органи на управата, со органите на сојузот на синдикатите, со коморите, со стручните здруженија и со другите организации и установи.

Член 3

Сојузната тарифна комисија се состои од претседател и од потребен број членови. Во комисијата владуваат како членови претставници на сојузните органи на управата, на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, на сојузните комори и на стручните здруженија, како и други лица што ги именува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет ќе определи кои сојузни органи на управата, сојузни комори и стручни здруженија определуваат свои претставници во Комисијата.

Член 4

Надзор над законитоста на работата на Сојузната тарифна комисија врши Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 5

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет присобира податоци и приготвува материјали за потребите на Сојузната тарифна комисија и ги врши за неа административните и техничките работи.

Член 6

Буџетските средства за работа на Сојузната тарифна комисија се обезбедуваат во претсметката на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 7

Сојузната тарифна комисија донесува свој правилник за работа со согласност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 8

Комисии за прашања на личните доходи во стопанството во народните републики, во околиите и општините (републички, околиски и општински тарифни комисии) осноуваат републичките извршни совети односно околиските и општинските народни одбори, и тоа обата собора рамноправно.

Во општините на чие подрачје постои помал број претпријатија општинскиот народен одбор може да одлучи да не се формира посебна комисија за прашања на личните доходи во стопанството, туку работите од оваа комисија да ги врши општинскиот собор на производителите.

Републичките извршни совети односно околиските и општинските народни одбори ќе ги утврдат задачите на овие комисии согласно со задачите од членот 2 на оваа уредба.

Републичките извршни совети ќе донесуваат прописи за начинот на формирање на околиски и општински тарифни комисии и за начинот на нивната работа.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 103
12 март 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Чосип Броз-Тито, с. р.

227.

Врз основа на членот 33 став 4 и членот 48 став 1 точка 2 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), а во врска со членот 13 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ ОД КОИ СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА Е ДОЛЖНА ДА ГИ ОСИГУРИ ОСНОВНИТЕ И ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

I. Стопанската организација е должна предметите што сочинуваат основни средства, обртни средства и средства на заедничката потрошувачка да ги осигури кај осигурителен завод од ризиците определени со оваа наредба.

II. предметите што сочинуваат основни или обртни средства на стопанската организација или нејзини средства на заедничката потрошувачка се осигуруваат според одредбите од оваа наредба од следните ризици, и тоа:

1) зградите и другите градежни објекти — од пожар, од удар на гром, од експлозија (освен експлозијата од атомска енергија), од олуја, град, поплава, снежни лавини, одронување и лизгање на теренот, од паѓање на воздушно возило и од случајна штета нанесена за време на манифестацији;

2) градежните објекти во изградба — од пожар, од удар на гром, од експлозија (освен експлозијата од атомска енергија), од дожд, од провала на облак, од порои, подземна вода, поплава, висока вода, бура, град, мраз, движење на мраз, снежна лавина, од лизгање и одронување на теренот, од провална кражба, од паѓање на воздушно возило, од случајна штета нанесена за време на манифестации, од грешки во статичката претсметка, од грешки во конструкцијата и материјалите, од грешки во изведувањето на градежни објекти и од неснаодливост или кривица на работник или на некое трето лице;

3) суровините, полупроизводите и готовите стокки, канцеларискиот и друг наменштај и уреди (во дуќаните, складовите, фабриките и другите простории):

а) од ризиците наведени во оваа точка под 1;
б) од провална кражба и разбојништво;
4) парите што ги пренесуваат доставувачите на пари од едно место на друго — од разбојништво;
5) стаклото на излозите од деловните простории — од кршење и пукање;
6) машините, справите, инсталациите и апаратите:

а) од ризиците наведени во оваа точка под 1;
б) од дејството на електрична струја, од краток спој или атмосферски електрицитет; од грешки во материјалот, конструкцијата, сработката или леенењето; од пукање или распаѓање поради центрифугалната сила; од недостаток на вода во парните котли и во директно загревањето парни садови или циркулационите цевки; од замрзнување и движење на мразот; од несреќите настанати при демонтирање или монтирање извршено со цел за чистење или поправка, или при преместување на друго лежиште во кругот на претпријатието; од динамично вилгање на ротационите делови од машините; од расипување и кршење на канали кај хидроцентралите поради притисок предизвикан од поплава или од голема или висока вода, или поради задушување на каналите со наносите од снег, мраз или други предмети; од неснаодливост или кривица на работник или на некое трето лице; од други погонски незгоди;

7) металните конструкции, машините, запорите, машинската опрема и монтажната опрема — за времевршењето на монтажните работи:

а) од ризиците наведени во оваа точка под 1;
 б) од оштетување на машините, машинската опрема и апаратите при пренесување или превезување на монтажниот простор или во складовите; од пробно оптоварување или пробен погон и други погонски незгоди; од грешки во материјалот, конструкцијата и леенењето; од грешки во техничко-сметковната калкулација; од грешки настанати при монтирање; од несреќни случаи, како што се: паѓање на монтажен предмет, кинење на коноп или синџир, улегнување, поместување и кршење на монтажна опрема; од провална кражба и кражба, неснаодливост или кривица на работник или на некое трето лице;

8) подвижните работни и подвижните погонски машини:

а) од ризиците наведени во оваа точка под 1 и 6 под б);

б) од сообраќајни незгоди, кражба и грабеж;

9) моторните и другите возила на суво — од сообраќајни незгоди, пожар, удар на гром, експлозија, луња, град, поплава, снежна лавина, одронување и лизгање на теренот, кражба, грабеж и оштетување од страна на трети лица поради зла намера или збеснатост, како и од одговорноста што произлегува од поседување и држење на возило;

10) добиток (копитари, говеда, биволи, овци, кози и свињи) — од поцосување и присилно колење поради болест или несреќен случај;

11) посевите и плодовите — за време додека се во неопределена односно необрана состојба — од град, пожар и удар на гром;

12) воздухопловните сообраќајни средства — од потполно губење или оштетување поради урнување, пожар, експлозија или некоја друга причина, како и од одговорноста поради држење и поседување на воздухопловно средство;

13) прекуморските пловни објекти:

а) од поморските ризици: сообраќајни незгоди, пожар и други ризици од кои обично се осигурува заедно со осигурувањето од поморски ризици;

б) од воените и политичките ризици;

в) од законската одговорност во вобичаените граници на осигурувањето за прекуморските бродови;

14) поморските пловни објекти во каботажна и речните и езерските пловни објекти — од сообраќајни незгоди, пожар и други ризици од кои обично се осигурува;

15) стоките (суровини, полупроизводи и готови производи) во превоз:

а) од основните транспортни ризици (од незгода на сообраќајно средство, од пожар, виша сила и други ризици што се сметаат како основни транспортни ризици во превозот на стоки со одделни сообраќајни средства);

б) од дополнителни ризици од кои обично се осигуруваат одделни видови стоки во превоз;

в) од воените и политичките ризици — само во меѓународниот транспорт.

Предметите што не се наведени под 1—15 во претходниот став од оваа точка се осигуруваат од ризиците од кои се осигуруваат слични работи односно работи што служат за слични цели.

III. Заедницата на стопанските организации што е основана според сојузните прописи, може со осигурителниот завод да склучи единствено осигурување на предметите што сочинуваат основни средства и обртни средства и посебно единствено осигурување на предметите што сочинуваат средства на заедничката потрошувачка, и тоа предметите на заедницата и предметите на претпријатијата зачленети во заедницата. Заедницата може да склучи осигурување на тие предмети од сите ризици наведени во оваа наредба, па и од ризиците што не се предвидени во оваа наредба, со тоа вкупниот износ на премиите за осигурување од сите тие ризици да не го преминува збирот кој би се добил кога заедницата на стопанските организации и зачленетите стопански организации поединечно би

извршиле осигурување на предметите според одредбите од претходната точка на оваа наредба.

Заедницата на стопанските организации и осигурителниот завод можат да се здоговорат по осигурувањето извршено според претходниот став, да не се надоместува штетата до износот означен во договорот (франшиза).

IV. Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и претпријатијата во состав на таа Заедница не се должни според одредбите од оваа наредба да ги осигурат телеграфско-телефонските линии. Осигурувањето на тие линии ќе се врши според посебно решение на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

V. Стопанската организација е должна најдоцна до крајот на јуни 1958 година да ги осигури кај осигурителниот завод предметите што не биле осигурени пред влегувањето во сила на оваа наредба, а кои според одредбите на оваа наредба мораат да се осигурат.

VI. Премиите за осигурување од ризиците предвидени во оваа наредба и во други сојузни прописи стопанската организација ги плаќа, и тоа:

1) на товар на материјалните трошоци — премиите за осигурувањето на предметите што ги сочинуваат нејзините основни средства или обртни средства;

2) на товар на средствата на заедничката потрошувачка — премиите за осигурување на предметите што ги сочинуваат нејзините средства на заедничката потрошувачка.

VII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 12-5731/1

13 март 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

228.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците на ФНРЈ, бр. 52/57, во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИЦИ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ПАУШАЛНА ПРЕСМЕТКА

I. Од личниот доход на работниците на стопанските организации кои обврските спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ според одредбите на чл. 23—33 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), се издвојува и се плаќа придонесот за буџетите од личниот доход спрема месечните паушални основици, и тоа:

- 1) од 25.600 динари — за работниците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на висококвалификуван работник односно за службениците со висока или виша стручна спрема;
- 2) од 18.100 динари — за работниците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на квалификуван работник или за службениците со средна стручна спрема;
- 3) од 15.400 динари — за работниците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на полуквалификуван работник или за службениците со нижа стручна спрема;
- 4) од 13.800 динари — за работниците распоредени на работните места на неквалификува-

ни работници или на помошни службеници.

II. Стопанските организации што обврските спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ (во натамошниот текст: стопанските организации со паушална пресметка) ќе го пресметуваат придонесот за буџетите според паушалните основици од претходната точка за сите работници што во овие стопански организации се запослени со полно редовно работно време или со скратено работно време кое според прописите е издначено со полното работно време.

III. Обата собора на општинскиот народен одбор рамноправно можат паушалните основици од точката I на оваа наредба за одделни стопански организации со паушална пресметка да ги зголемат до 20% од тие основици ако утврдат дека просечниот месечен износ на личниот доход на работниците запослени во тие стопански организации, остварен во изминатата година, за преку 10% е поголем од основиците од точката I на оваа наредба.

Обата собора на општинскиот народен одбор рамноправно можат паушалните основици од точката I на оваа наредба за одделни стопански организации да ги намалат до 20% ако утврдат дека просечниот месечен износ на личниот доход на работниците запослени во тие стопански организации, остварен во претходната година, за преку 10% е помал од основиците од точката I на оваа наредба.

Зголемувањето односно намалувањето на основиците од точката I на оваа наредба според претходните ставови од оваа точка може да се изврши за работниците на сите или на одделни категории (квалификациони групи).

Обврската за плаќање на придонесот за буџетите од зголемените односно намалените основици според ст. 1 и 2 од оваа точка, настанува од првиот ден на наредниот месец по доставата на одлуката до стопанската организација.

IV. На примањата на работниците од стопанската организација со паушална пресметка кои не се во постојан работен однос со таа организација, се пресметува и се плаќа придонесот за буџетите од личниот доход или данокот на доход според посебните прописи донесени врз основа на чл. 21, 24 и 48 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците,

V. На примањата на работниците од стопанската организација со паушална пресметка кои со таа организација се во постојан работен однос со неполно редовно работно време, се пресметува и се плаќа придонесот за буџетите од личниот доход од исплатениот вкупен месечен личен доход, ако тоа неполно работно време не е издначено со полното работно време.

VI. Од личниот доход на работниците од кој се пресметува придонесот за буџетите според одредбите од оваа наредба, се пресметува придонесот за станбена изградба од паушалната основица од која се пресметува придонесот за социјално осигурување.

VII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Бр. 6962/1
26 март 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

229.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, на предлог од Југословенската инвестициона банка, издава

НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА НАМЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ ПО ЗАЕМИТЕ ЗА АГРОМЕЛИОРАЦИИ

I. Кој барањето за заем за инвестиции за агро-мелиорации од општествените инвестициони фондови, заемобарателот може наместо инвестициониот елаборат, предвиден во членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции, да ја поднесе следната документација:

1) податоци за селскостопанската површина — по структура, за фондот на добиток пресметнат на условни грла, за поважната опрема и за економските градежни објекти — по видови и капацитети;

2) податоци за површината на земјиштето во хектари на која се намерава да се изврши агро-мелиорација, како и цел за која се врши таа агро-мелиорација (за одгледување на поделелски култури, за подобрување на пасиштата, за подигање лозја, овоштарници, хмеларници, малинарници итн.);

3) податоци за природните економски услови, и тоа:

а) за досегашниот начин на користење на земјиштето на кое се намерава да се изврши агро-мелиорација (шикари, ледини, пасишта, ливади, ораници, повеќегодишни насади по видови итн.);

б) за пошироката и потесната локација, со назначување на катастарските частички, односно на катастарските блокови — каде што не е спроведено катастарско премерување по частички;

в) за сообраќајните врски со пазарот на подрачјето на кое се изведуваат мелиорационите работи;

г) за климата и за повеќегодишните просеци на врнежите и температурите — со екстремите, за влажноста на воздухот, за појавите на рани и доцнежни мразеви и за доминантните ветрови (овие податоци треба да се обработат според забележувањата на најблиските метеоролошки станици или служби);

д) за релјефот на земјиштето со степенот на нагиб, за евентуалната изложеност на ерозија, со педолошката анализа која треба да ги опфати физичките и хемиските особини на земјиштето и со мислењето за тоа кои агротехнички мерки и во кој обем треба да се извршат за да се оспособи земјиштето за наменетата цел;

е) за можноста за обезбедување материјали потребни за извршување на предвидените работи и за подоцнежното одржување (вар, шталско губре, минерални губриња, вода, посадочен материјал итн.);

4) податоци и образложение за начинот на користење на земјиштето по извршените агро-мелиорации, и тоа:

а) кај поделелските култури да се прикаже плодородот, агротехниката и приносите што се предвидуваат;

б) кај агро-мелиорациите на пасишта да се изложи начинот на одржување на пасиштата, бројот на прегоните, големината и др.;

в) кај агро-мелиорациите со цел за подигање долгогодишни насади, кога овие насади не се подигаат во исто време кога се вршат и агро-мелиорациите, а средствата се бараат само за агро-мелиорации — да се обработи во најосновните црти и во груби показатели концепцијата на заемобарателот во врска со подигањето на долгогодишни насади;

5) опис на работите што треба да се извршат, со предмерот и претметката на тие работи. Описот и претметката на работите мораат да бидат изработени по одделни позиции и единични цени за секој вид работа и материјал. За градежните објекти е потребно да се приложат идејните проекти со предмерите и претметките изработени по сите по-

зиции на работите, од кои е видно на кој начин се утврдени одделните количини работи. За опремата треба да се приложи спецификација со единичните цени, описот, капацитетот и податоците за тоа каде се намерава да се изврши набавката. За трошоците за проекти, студии, истражувања, отшети и др. — да се приложи спецификација;

6) општа рекапитулација на вкупно потребните инвестициони средства, расчленети по одделни години, а составена врз основа на податоците од претходната точка;

7) претсметка на трошоците на идното производство, изработена врз основа на нормативите на потребната работна сила, материјал и друго што го товари производството;

8) претсметка на вредноста на идното бруто производство, изработена врз основа на предвидените приноси и пазарните цени во времето на изработката на елаборатот;

9) сметка на рентабилитетот на идното производство, изработена врз основа на вредноста на идното производство, на трошоците на производството и на сите задолжителни придонеси;

10) писмена потврда од советот надлежен за работите на селското стопанство на околинскиот народен одбор дека е согласен со изведувањето на проектираната агромилиорација за која се бара заемот, дадена врз основа на мислењето на комисијата за ревизија на инвестиционите програми на околинскиот народен одбор;

11) препис од одлуката за регистрација, ако е заемобарателот стопанска организација.

Ако заемот се бара за агромилиорација со цел за подигање на долгогодишни насади, а истовремено не се бара и заем за подигање на долгогодишни насади, заемобарателот е должен кон барањето за заем, покрај документацијата од претходниот член, да поднесе писмена обврска од политичкотериторијална единица (од околија, автономна единица или народна република) дека таа реднаш по истекот на рокот предвиден за довршување на агромилиорацијата ќе обезбеди средства потребни за подигање долгогодишни насади, ако заемобарателот не обезбеди сопствени средства односно не добие инвестиционен заем.

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—5859/1—58
28 март 1958 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

230.

Врз основа на членот 7 став 3 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56, 24/57 и 6/58), во врска со членот 2 оддел I под в) точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, во спогодба со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГОЛЕМИТЕ ГРАДИЛИШТА И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СПОРЕД ПРИРОДАТА НА СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ВРЕМЕНО ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО РАЗНИ МЕСТА

1. Во Наредбата за определување големите градилишта и стопанските организации што според природата на своето работење времено вршат дејност во разни места („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56) тој став 1 во четвртиот ред место зборовите „на платите што се исплатуваат“ се ста-

ваат зборовите: „од личните доходи на работниците што се исплатуваат“.

2. Во точката 3 по ставот 1 се додава нов став, кој гласи:

„Ако големото градилиште се наоѓа на подрачјето на општината во која е седалиштето на стопанската организација која ги изведува работите, придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците се уплатува во општинскиот фонд за кредитирање на станбената изградба.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

3. Во точката 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците на стопанските организации од претходниот став, исплатени за работата во седалиштето на стопанската организација, се уплатува во општинскиот фонд за кредитирање на станбената изградба на оваа општина на чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската организација.“

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 07-4106/2

28 март 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар за работи на
финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

231.

Врз основа на членот 24 став 3, а во врска со членот 3 став 1 точка 5 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА

1. Во Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/57, 41/57 и 52/57) во точката 2 ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок, во 1958 година заемите ќе се даваат преку Општиот инвестиционен фонд од банкарските средства на Југословенската инвестициона банка.“

2. Во точката 3 се додава нов став 2, кој гласи: „Заемите за набавка на сообраќајни возила се даваат со рок за враќање до 5 години, со интересна норма од 3% годишно.“

3. Точката 7 се менува и гласи:

„Заемобарателот може да го договара отплатувањето на заемот само на товар на паричните средства од фондот на основните средства и на средствата на амортизацијата кои според важечките прописи може да ги користи во периодот договорен за отплатување на заемот.“

4. Во Списокот на производите на машиноградбата со сериска изработка кои можат да се продаваат на среднорочни кредити во смисла на Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема, во групата производи XII Сообраќајни возила, наместо „30%“ се става „20%“.

Во истата група по редниот број 3 се додава нов реден број 4, кој гласи: „4) шасии“.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-6288/1-58
26 март 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар за работи
на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

232.

Врз основа на членот 70 точ. 1 и 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57 и 12/58) и членот 3 под а) точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ ПРОМЕТОТ НА СУРОВА КОЖА И ВОЛНА

I. Купување на сурова кожа и волна од производителите

1. Сурова кожа и волна имаат право да купуваат непосредно од индивидуалните производители само земјоделските задруги и овластените трговски претпријатија под условите определени со оваа наредба.

Одредбата на претходниот став се однесува и на купувањето на сурова кожа и волна од другите производители (земјоделски стопанства, селански работни задруги, кланици и др.), ако тие не ги продаваат тие производи на аукциско место.

2. Земјоделските задруги можат да купуваат сурова кожа и волна од индивидуалните производители само во свое име и за своја сметка, а од другите производители само како комисионери на овластени трговски претпријатија.

Земјоделските задруги не можат да купуваат сурова кожа и волна од индустриските кланици, ниту во свое име и за своја сметка, ниту како комисионери на овластено трговско претпријатие.

3. Земјоделските задруги можат да купуваат сурова кожа и волна само на подрачјето на кое се настанети нејзините членови.

4. Овластеното трговско претпријатие може да купува сурова кожа и волна од индивидуалните и другите производители и од земјоделските задруги само на подрачјето што ќе му биде определено на начинот предвиден со оваа наредба.

5. На купувањето на сурова кожа и волна од индивидуалните производители што го вршат овластените трговски претпријатија, се применуваат одредбите од Одлуката за одделните услови според кои можат стопанските организации да купуваат селскостопански производи непосредно од индивидуалните производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55).

II. Промет на сурова кожа и волна на аукциите

6. Купувањето и продажбата на сурова кожа и волна меѓу стопанските организации, ако не е определено поинаку со оваа наредба, може да се врши само на аукциско место организирано од страна на Сојузот на трговските комори на Југославија.

7. На аукциското место можат да продаваат сурова кожа и волна индустриските производители на сурова кожа и волна (кланиците), селскостопанските производителски организации (земјоделските стопанства, селанските работни задруги и др.), земјоделските задруги, овластените трговски претпријатија и претпријатијата што се занимаваат со увоз на сурова кожа и волна.

Организациите од претходниот став можат да продаваат сурова кожа и волна на аукциското место само непосредно, а не преку посредници.

8. На аукциското место можат да купуваат сурова кожа и волна индустриските и занаетчиските претпријатија и занаетчиските задруги што се занимаваат со преработка на сурова кожа и волна, стопанските организации што вршат снабдување на занаетчиските организации и на трговските претпријатија што се занимаваат со извоз на сурова кожа и волна.

9. По исклучок од точката 6 на оваа наредба а) занаетчиските претпријатија и занаетчиските задруги можат да купуваат сурова кожа и волна од стопанските организации што вршат снабдување на занаетчиските организации, и надвор од аукциското место;

б) занаетчиските дуќани со средства во општествена сопственост и приватните занаетчиски дуќани можат да купуваат сурова кожа и волна само од стопанските организации што вршат снабдување на занаетчиските организации.

10. Стопанските организации — извозници на сурова кожа и волна се должни да ги пријават на аукциското место количините на сурова кожа и волна наменети за извоз.

11. На аукциското место може да се продава и да се купува само сурова кожа и волна кои во поглед на квалитетот, класирањето, пакувањето и другите услови им одговараат на пропишаните југословенски стандарди.

Продавачите на сурова кожа и волна на аукциското место се должни да ја декларираат суровата кожа и волна според условите пропишани со југословенските стандарди.

Продавачите и купувачите на сурова кожа и волна на аукциското место се должни да се придржуваат за правилата за работењето на аукциското место.

12. Квалитативното преземање на суровата кожа и волна продадена на аукциското место се врши на складот на купувачот, ако продавачот и купувачот не се спогодат поинаку.

III. Постапка за давање одобрение за вршење промет на сурова кожа и волна

13. Трговските претпријатија можат да се занимаваат со промет на сурова кожа и волна само врз основа на посебно овластување, што го издава сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет врз основа на прибавените мислења од републичкиот државен секретаријат за стоковен промет, од Сојузот на трговските комори на Југославија и од Сојузната индустриска комора.

Во овластувањето од претходниот став се определува подрачјето на кое трговското претпријатие има право да купува сурова кожа и волна.

14. Овластување од претходната точка може да добие само трговското претпријатие што исклучиво се занимава со промет на сурова кожа и волна (специјализирано претпријатие), и тоа ако, покрај другите услови, има потребни стручни кадри и соодветни деловни простории снабдени со потребни уреди и опрема што овозможуваат правилно манипулирање со суровата кожа и волна.

Условите од претходниот став мораат да ги исполнуваат и откупните станици и собиралништата на овластено трговско претпријатие.

15. При издавањето на овластувањето сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет ќе цени, покрај условите од претходната точка, и дали постои економска оправданост да се даде овластување.

16. Сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет ќе му го одземе одобрението за вршење промет на сурова кожа и волна на трговското претпријатие за кое ќе утврди дека повеќе не ги исполнува условите пропишани со оваа наредба.

IV. Казнени одредби

17. На земјоделската задруга, трговската или друга стопанска организација што купува или продава сурова кожа или волна противно на одредбите од оваа наредба, ќе се применат казнените одредби од членот 92 став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, а на одговорното лице во односната организација — казнените одредби од членот 92 став 4 на истата уредба.

18. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок имател на приватен занаетчиски дуќан што купува сурова кожа или волна противно на точката 9 под б) од оваа наредба.

V. Преодни и завршни одредби

19. Трговско претпријатие што според досегашните прописи било овластено да се занимава со купување и продавање на сурова кожа и волна, и кое сака и натаму да се занимава со тој промет, е должно во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба да му поднесе на Сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет барање за издавање овластување од точката 13 на оваа наредба. Барањата поднесени по тој рок нема да се земаат во постапка.

Трговско претпријатие кое не поднесе барање за добивање овластување од точката 13 на оваа наредба во смисла на одредбата од претходниот став и трговско претпријатие кое, на свое барање, нема да го добие тоа овластување во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба, не може по истекот на тој рок да купува и да продава сурова кожа и волна.

Одредбата од претходниот став не се однесува на продажбата на постојните запаси сурова кожа и волна.

20. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Одлуката за купувањето и за продажбата на сурова кожа и волна на аукциите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55) и Наредбата за определување условите под кои можат да се купуваат и продаваат сурова кожа и волна („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57).

21. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1471/1
4 април 1953 година
Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

233.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 30/57) во точката I одделот А во гранката 116 — Неметали, текстовите на редните броеви 1 и 17 се менуваат и гласат:

- | | |
|---|--------|
| „1. Кварцов песок суров и миен, кварцит — — — — — | 1,20 |
| 17. Шупливо стакло — — — — — | 1,80“. |
2. Во точката I оддел А во гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстовите на редните броеви 1 и 2 се менуваат и гласат:
- | | |
|---|--------|
| „1. Овошни преработки: | |
| а) овошни полупреработки (пулпи, сурови сокови, марк—срж и сл.), освен полупреработките од малини, јагоди и вишната „мараска“ — — | 1,00 |
| б) овошни финални преработки (сурупи, пиреи, концентрирани сокови, желеи, џемови, слатко, компоти, мармелади и сл.), освен финалните преработки од малини, јагоди и вишната „мараска“ — — | 1,30 |
| 2. Преработки од сите видови од малини, јагоди и од вишната „мараска“ — | 0,80“. |

3. Во точката I оддел А во гранката 313 — Експлоатација на шумите, текстот на редниот број 18 се менува и гласи:

„18. Други лековити растенија — — — 1,40“.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

П. бр. 641
4 април 1953 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

234.

Врз основа на членот 150 став 5 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, пропишува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ЗВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО**

I. Звања**Член 1**

За службениците што во органите на Управата за цивилно воздухопловство вршат извршни работи на обезбедување на воздушната пловидба постојат звањата:

- 1) контролор на летањето од III класа,
- 2) контролор на летањето од II класа,
- 3) контролор на летањето од I класа,
- 4) виши контролор на летањето.

За звањето контролор на летањето од III класа е потребна средна стручна спрема, за звањето контролор на летањето од II класа — виша стручна спрема, а за звањето контролор на летањето од I класа и виши контролор на летањето — висока стручна спрема.

Што се смета како средна, виша односно висока стручна спрема за звањата од претходниот став, ќе се определи со прописите што се донесуваат според членот 175 од Законот за јавните службеници.

Звањето од точката 1 став 1 на овој член е од трета група, звањето од точката 2 — од втора група, а звањата од точ. 3 и 4 — од прва група.

Член 2

Звањата од членот 1 на овој правилник се распоредуваат во следните платни разреди:

Звање	Платен разред
-------	---------------

- 1) контролор на летањето од III класа XV до V (I)
- 2) контролор на летањето од II класа XIII до VI
- 3) контролор на летањето од I класа XI до V
- 4) виши контролор на летањето — IV и III

Во XII платен разред на звањето контролор на летањето од III класа, во X платен разред на звањето контролор на летањето од II класа и во IX платен разред на звањето контролор на летањето од I класа постојат по четири периодски покачувања, а во завршните платни разреди на тие звања, како и во III платен разред на звањето виши контролор на летањето по две периодски покачувања.

Член 3

За унапредувањето на службеник во звањето контролор на летањето од III класа во XI платен разред, на службеник во звањето контролор на летањето од II класа во IX платен разред и на службеник во звањето контролор на летањето од I класа во VIII платен разред, важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за унапредувањето на пристав во звањето референт од трета група, на референт од втора група во зва-

њето виши референт од втора група и на референт од прва група во звањето виши референт од прва група.

Член 4

Службеникот во звањето контролор на летањето од I класа се унапредува во звањето виши контролор на летањето ако поминал три години во завршниот платен разред на тоа звање и ако за последните две години има оценка „се истакнува“

Пред рокот од претходниот став службеникот во звањето контролор на летањето од I класа може да се унапреди во звањето виши контролор на летањето само ако положи посебен испит. За полагање на овој испит може да се пријави службеник во звањето контролор на летањето од I класа кој има најмалку дванаесет години служба признаени за напредување, од кои три последни години со оценка „се истакнува“.

Посебниот испит за унапредување според претходниот став се полага пред комисија што се формира при Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет. Програмага на посебниот испит се утврдува со прописи што се донесуваат според членот 175 од Законот за јавните службеници.

Член 5

За службениците во звањето контролор на летањето од III, контролор на летањето од II и контролор на летањето од I класа и виши контролор на летањето важат во сè друго одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на државната управа.

II. Преодни и завршни одредби

Член 6

Службениците што се затекнале во звањето аеродромски контролор на летањето се преведуваат во звањето контролор на летањето од III класа и се распоредуваат во истиот платен разред во кој се затекнале. Времето поминато во досегашниот платен разред односно со периодско покачување се смета за натамошно напредување.

Службениците што се затекнале во звањето обласен контролор на летањето се преведуваат во звањето контролор на летањето од II класа и се распоредуваат во истиот платен разред во кој се затекнале. Времето поминато во досегашниот платен разред односно со периодско покачување се смета за натамошно напредување.

Член 7

Службениците што на 31 декември 1957 година се затекнале на работните места на контролор на летањето се преведуваат во звањето контролор на летањето од III класа и се распоредуваат во истиот платен разред во кој се затекнале.

Член 8

Службениците што до 6 јануари 1958 година завршиле школа за контролори на летањето во странство, се преведуваат во звањето контролор на летањето од III класа и се распоредуваат во истиот платен разред во кој се затекнале.

Член 9

Службениците што го завршиле курсот за контролори на летањето при Управата за цивилно воздухопловство, кој почнал на 15 јануари 1958 година, ќе се назначат во звањето контролор на летањето од III класа и ќе се распоредат во истиот платен разред во кој се затекнале.

Член 10

Службениците од чл. 7, 8 и 9 од овој правилник што немаат средна стручна спрема не можат да напредуваат натаму од XII платен разред додека не се здобијат со стручна спрема предвидена за звањето контролор на летањето од III класа.

Член 11

Додека не се изврши оценување на службениците напредувањето во повисоко звање и во повисок платен разред ќе се врши на начинот пред-

виден во досегашните прописи (член 404 став 2 од Законот за јавните службеници).

Член 12

Од 1 јануари 1958 година престануваат да важат одредбите од Правилникот за звањата и платите на службениците на управните органи на цивилното воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52) што се во спротивност со овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 382

26 март 1958 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски
на Сојузниот извршен совет,
Пеко Далчевик, с. р.

235.

Врз основа на членот 30 став 3 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58), Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет издава

Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ ЗАНАЕТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАЧЛЕНУВААТ ВО СОЈУЗНАТА ГРАДЕЖНА КОМОРА

1. Како поголеми претпријатија на градежните занаети што во смисла на членот 30 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството задолжително се зачленуваат во Сојузната градежна комора се сметаат занаетчиските претпријатија кои исклучително или претежно вршат работи за потребите на градежништвото, а во текот на една година остваруваат вкупен приход поголем од 300 милиони динари.

2. Определувањето на претпријатијата од претходната точка кои задолжително треба да се зачленат оваа година во Сојузната градежна комора ќе се врши според нивниот вкупно остварен приход за 1957 година.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 04—804/1

4 април 1958 година

Белград

Секретар за индустрија
на Сојузниот извршен совет,
Маријан Цветковиќ, с. р.

236.

Врз основа на членот 413 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), а во согласност со Сојузниот извршен совет, Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет пропишува

У П А Т С Т В О ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ЗВАЊЕТО ЛЕКТОР И ПРОФЕСОР НА ВИША ШКОЛА

1. Службениците што на 31 декември 1957 година се затекнале во звањето лектор и професор на виша школа, се распоредуваат со 1 јануари 1958 година во звањата и платните разреди според одредбите од ова упатство.

2. Службениците што се затекнале во звањето лектор или професор на виша школа, се распоредуваат за еден платен разред повеќе од оној во кој се наоѓаат, освен оние што се распоредуваат според точката 3 од ова упатство.

Службениците во звањето лектор што се распоредуваат според претходниот став, а се наоѓаат во VI платен разред со прво периодско покачување, се распоредуваат во IV платен разред.

Службениците во звањето професор на виша школа што се распоредуваат според ставот 1 од оваа точка, а во IV платен разред поминале три години, се распоредуваат во III платен разред со прво периодско покачување.

3. По исклучок од одредбата од точката 2 на ова упатство, службениците што се затекнале во звањето лектор или професор на виша школа се распоредуваат за два платни разреди повеќе од оној во кој се затекнале ако тој платен разред во кој се затекнале би им припаѓал според годишните на службата признаени за напредување, сметајќи од XIV платен разред.

Службениците во звањето лектор што се распоредуваат според претходниот став а се наоѓаат во VI платен разред со прво периодско покачување се распоредуваат во IV платен разред со прво периодско покачување.

Службениците во звањето професор на виша школа што се распоредуваат според ставот 1 од оваа точка а во IV платен разред поминале три години, се распоредуваат во III платен разред со второ периодско покачување.

4. Службениците што се затекнале во звањето предавач на факултетите, на високите школи во ранг на факултет и на уметничките академии, се распоредуваат во соодветните платни разреди согласно со распоредувањето на службениците во звањето лектор според претходните точки (член 407 став 2 од Законот за јавните службеници).

5. На службениците што се распоредуваат според ова упатство, времето поминато во досегашниот платен разред односно со периодско покачување им се смета за натамошно напредување во повисок платен разред односно за добивање на периодско покачување.

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 876
8 април 1958 година
Белград

Секретар за просвета и култура
на сојузниот извршен совет,
Богдан Осолник, с. р.

237.

Врз основа на членот 41 од Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55, 26/56 и 49/57), Генералната дирекција на Југословенските железници, во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПЕРСОНАЛОТ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И НА ДИРЕКЦИИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

I. Општи одредби

Член 1

За службените патувања надвор од местото на службувањето, за селидбените трошоци, за одвоен живот од фамилијата, како и за работата на терен, им припаѓа на службениците и работниците на Генералната дирекција и на дирекциите на Југословенските железници (во натамошниот текст: службеници), надоместок на трошоците според одредбите од овој правилник.

II. Надоместок за службени патувања

Член 2

За потребата од службено патување одлучува и емлог за тоа издава за службениците на Генералната дирекција на Југословенските железници генералниот директор на Југословенските железници, заменикот на генералниот директор, директорот на

Железничкиот институт и на Управата за студии, проектирање и надзор на градењето или началниците на одделенија, началниците на Инспекцијата на железничкиот сообраќај и на Контролата на приходите, а за службениците на дирекциите на Југословенските железници — директорите на дирекциите на Југословенските железници или началниците на одделенија и на инспекциите на железничкиот сообраќај.

Во налогот за службено патување мора да биде назначено презимето и името на службеникот, неговото звање (занимање), положајот и платниот разред, денот на тргнувањето, сообраќајното средство што ќе го користи на пат, рокот на траењето и целта на патувањето.

Во случај на итност, налогот за службено патување може да се даде усно односно по телефон или телеграф, со тоа што писмениот налог за тоа патување ќе се издаде дополнително.

Член 3

Службеник не може да биде на службено патување во едно исто место во земјата подолго од 30 дена. Подолг престој може по исклучок да се нареди само со согласност од генералниот директор на Југословенските железници односно на директор на дирекцијата на Југословенските железници.

Член 4

За службеното патување на службениците им се дава надоместок на трошоците за личен превоз и надоместок на другите трошоци во вид на дневници.

Член 5

Превозот на службениците на службено патување се врши бесплатно во онаа класа на брз или патнички воз што им припаѓа според прописите за повластеното возење на персоналот на Југословенските железници.

Ако превозот на службено патување се врши со брод, можат да користат:

1) I класа на брод службениците на положајот генерален директор на Југословенските железници, заменик на генералниот директор, директор на Железничкиот институт и на Управата за студии, проектирање и надзор на градењето, началник на одделение, началник на Инспекцијата на железничкиот сообраќај и на Контролата на приходите, директор на дирекција на Југословенските железници и началник на одделение и на железничка инспекција во дирекциите на Југословенските железници, како и службениците распоредени од V платен разред нагоре;

2) II класа на брод сите други службеници.

Службениците на положајот генерален директор на Југословенските железници, заменик на генералниот директор, директор на Железничкиот институт и на Управата за студии, проектирање и надзор на градењето, началник на одделение, началник на Инспекцијата на железничкиот сообраќај и на Контролата на приходите, директор на дирекција на Југословенските железници и началник на одделение и на железничката инспекција во дирекциите на Југословенските железници, можат на службено патување да користат кола за спиење.

Службениците распоредени од X платен разред нагоре можат да користат кола за спиење ако по доаѓањето во определеното место треба непосредно да пристапат кон извршување на задачите и ако е тоа изречно назначено во налогот за службено патување. Кола за спиење под исти услови може да се користи како при тргнувањето така и при враќањето од службен пат.

Службениците можат да користат превоз со брод или автобус само на релација каде не постои сообраќај со воз.

Генералниот директор на Југословенските железници и директорите на дирекциите на Југословенските железници можат да му одобрат превоз на службеник со брод или автобус и на релации на

кои постои сообраќај со воз ако тоа го бара интересот на службата.

Патување со авион можат да одобрат само генералниот директор на Југословенските железници и директорите на дирекциите на Југословенските железници, ако е тоа во интерес на службата.

На хонорарен службеник класата во воз или на брод му ја определува надлежниот наредбодател, и таа за хонорарен службеник не може да биде поповолна од класата што можат да ја користат железничките службеници со соодветна стручна спрема.

Член 6

Дневницата за службено патување изнесува:

	Дин.
1) за службениците распоредени од V платен разред нагоре — — — — —	1.300
2) за службениците распоредени од X до VI платен разред и за висококвалификуваните работници — — — — —	1.200
3) за другите службеници и работници — — — — —	1.000

На персоналот на Југословенските железници што учествува на меѓународни конференции што се одржуваат во поголеми и попознати места од нашата земја, генералниот директор на Југословенските железници може да му определи и поголеми дневници од оние од претходниот став, но најмногу до 1.500 динари.

На хонорарните службеници на кои хонорарната служба им е главно и единствено занимање, дневницата им се определува според височината на хонорарот, сообразно со одредбите од овој член.

На хонорарните службеници на кои хонорарната служба не им е главно и единствено занимање, дневницата им се определува според нивното главно занимање.

Член 7

Ако службените патувања во определени реони се потворуваат често, генералниот директор на Југословенските железници, заменикот на генералниот директор, директорите на дирекции, на Железничкиот институт и на Управата за студии, проектирање и надзор на градењето или началниците на одделенија на железничките инспекции и на Контролата на приходите во Генералната дирекција и во дирекциите на Југословенските железници можат место дневница да определат паушален надоместок, кој не смее да го премине износот на надоместокот што службеникот би го примил според претходниот член за извршените патувања.

Член 8

На службениците на службено патување им припаѓа цела дневница за секои 24 часа поминати на пат, како и за остатокот на времето поголем од 12 часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа им припаѓа половина дневница.

Цела дневница припаѓа и кога службеното патување трае вкупно помалку од 24 часа но повеќе од 12 часа, а половина дневница кога целото патување трае од 8 до 12 часа.

За службено патување што трае помалку од 8 часа односно за остатокот помал од 8 часа, не припаѓа надоместок. По исклучок, на службеник му припаѓа половина дневница и за остатокот на времето над 6 часа кога тој остаток е поминат на патување ноќе или кога службеникот на службено патување ја поминал ноќта при враќањето во местото на службувањето.

Како патување ноќе во смисла на претходниот став, се смета патување од 22 до 5 часот.

Кога службеник за време на службеното патување по една иста работа се враќа во местото на службувањето или живеењето пред завршетокот на работата заради која отпатувал, дневниците се пресметуваат со собирање на вкупниот број на часовите поминати на службено патување по една иста работа и тој збир ќе се подели со 24.

Како една службена работа во смисла на претходниот став, се разбира работата што службеникот

треба да ја изврши врз основа на налогот со кој е упатен на службено патување, без оглед дали службената работа треба да се изврши во едно или повеќе места.

Член 9

На службеник што привремено се упатува на работа во друго место му припаѓа за првите 30 дена цела дневница, а по тоа 75% од износот на дневницата.

Член 10

Дневницата за службено патување односно за привремено упатување на службеник на работа во друго место, може да се намали до 25% ако е за службениците, под условите што се за нив поповолни, организирана исхрана или сместување, а до 50% ако се организирани и исхрана и сместување.

Решението за намалување на дневницата според претходниот став го донесува старешината надлежен за издавање налог за службено патување.

Член 11

Кога приватни лица се должни според постојните прописи да ги поднесуваат трошоците за службеното излегување на службеник на Југословенските железници, надоместокот се определува според одредбите од овој правилник. Во такви случаи мора претходно да се положи аванс во износот што приближно му одговара на износот на надоместокот.

Член 12

По завршеното службено патување службеникот е должен да поднесе сметка за патните трошоци на пропишан образец.

Член 13

Лице што не е службеник на Југословенските железници може да се определи да патува за сметка на Југословенските железници заради извршување на определена работа само ако е тоа неопходно. На такво лице му припаѓа надоместок на патните трошоци во износот на кој имаат право службениците на Југословенските железници од соодветен ранг односно на соодветна должност.

III. Надоместок за селидбени трошоци

Член 14

На службениците кои по потреба на службата се преместуваат во друго место на службување или се примени во служба врз основа на конкурс, и на лица што се преземаат од стопански или општествени организации, како и на лица што се примаат во служба надвор од своето место на престојот а порано биле во работен однос, им припаѓа, без оглед на оддалеченоста, надоместок за личниот превоз според чл. 5 и 6 од овој правилник, како и за сите фактични трошоци предизвикани со селидбата.

Надоместоците од претходниот став не му припаѓаат на службеник што се јавил на конкурс без согласност од органот во кој е запослен, на лице што првпат стапува во служба, ниту на лице на кое службата му престанала во врска со отказот што го поднесло самото.

Надоместокот според ст. 1 и 2 им припаѓа, и тоа:

1) на службениците по пензионирањето, и тоа за патување од местото на службувањето до местото на новото живеење;

2) на фамилиите на умрени службеници, и тоа за патување од местото на дотогашното службување на умрениот службеник до местото на живеењето на фамилијата.

Надоместок на селидбените трошоци според претходниот став им припаѓа и на службеници на кои по престанокот на службата им е определена инвалидска пензија.

Лицата од ст. 3 и 4 на овој член имаат право на надоместок на селидбените трошоци ако селидбата се изврши во рок од 6 месеци од денот на разрешувањето на пензионираниот службеник односно од смртта на службеникот. Овој рок може да се продолжи најмногу до 2 години, ако заинтересираното лице поднесе доказ дека не можело да добие стан во местото во кое сака да се пресели.

Член 15

Надоместокот за селидба се дава за фактично сторените трошоци околу превозот на покуќнината до местото на службувањето односно живеењето.

Прописите што ќе бидат донесени врз основа на членот 19 став 3 од Уредбата за патните и селидбените трошоци, а кои се однесуваат на определувањето на надоместокот за пакување и распакување на покуќнината, за превоз на предметите од станот до станицата и од станицата до станот и др., ќе важат и за службениците на Генералната дирекција и на дирекциите на Југословенските железници.

Член 16

Кон сметката за трошоците за селидба службеникот е должен да поднесе доказ за сторените трошоци.

Определувањето на височината на надоместокот се врши врз основа на потврди и докази поднесени од страна на службеникот, на надлежниот наредбодавец може, кога ќе најде за потребно, и на друг начин да ги провери сите или одделни ставки во сметката.

Член 17

На службеник што се сели во друго место на службување му припаѓа, покрај надоместокот за селидба на покуќнината, и надоместок на патните трошоци.

За време на селидбата на службеникот му припаѓаат дневници на кои тој има право за службено патување, а за секој член на фамилијата дневница во износ од 350 динари.

Право на надоместок на патните трошоци има службеник и кога селидбата на покуќнината не можел да ја изврши при јавувањето на должност во новото место на службување, туку таа селидба ја извршил дополнително.

IV. Надоместок поради одвоен живот од фамилијата**Член 18**

На службеник преместен по потреба на службата кој има фамилија на издршка, ако во новото место на службување не може да добие стан за својата фамилија, а самиот живее во местото во кое е преместен, му припаѓа надоместок за трошоците поради одвоен живот од фамилијата. Правото на овој надоместок го имаат и лицата што се преземаат од стопански или од општествени организации, како и лицата што порано биле во работен однос, ако за фамилијата не можат да добијат стан во местото на службувањето.

Правото на надоместок од претходниот став службеникот го докажува со потврда од надлежниот орган дека не можел да добие стан.

Надоместокот од ставот 1 на овој член им припаѓа на работниците примени на работа само ако се тоа висококвалификувани работници и ако е правото на надоместок посебно предвидено со договорот за работа.

Член 19

За пресметување и за прием во служба што повлекува надоместок поради одвоен живот од фамилијата, потребна е претходна согласност од комисијата за службенички односи при соодветната дирекција на Југословенските железници.

Член 20

На службеник што ќе ги исполни условите за примање надоместок поради одвоен живот од фамилијата, ќе му се исплатува спрема бројот на членовите на фамилијата што ги има на издржување, и тоа:

- 1) 6.660 динари месечно ако има 1 член на фамилијата
- 2) 7.770 динари месечно ако има 2 члена на фамилијата
- 3) 8.880 динари месечно ако има 3 члена на фамилијата
- 4) 9.990 динари месечно ако има 4 члена на фамилијата.

5) 11.100 динари месечно ако има 5 или повеќе членови на фамилијата.

Горните износи содржат придонес за буџетите од личниот доход предвиден со членот 53 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57).

Запослените членови на фамилијата не се убројуваат во членовите на фамилијата во смисла на претходните ставови.

V. Надоместок за работа на терен**Член 21**

На службениците на Генералната дирекција на Југословенските железници и на дирекциите на Југословенските железници кога вршат теренски работи надвор од местото на редовното службување, им припаѓа надоместок на трошоците за работа на терен.

Како теренска работа во смисла на овој правилник се подразбира:

- 1) снимањето на терени, трасирањето и обележувањето на пруги;
- 2) геодетските, геолошките и други претходни и истражувачки работи на терен;
- 3) изградбата и надзорот над градењето, одржувањето, реконструкцијата или поправката на пруги, пружни постројки и објекти, телефонско-телеграфски и сигнално-сигурносни линии и постројки на јака струја, индустриски колосеци, мостови, згради и други објекти.

Генералниот директор на Југословенските железници ќе одлучи, според потребата, кои уште работи според својот карактер и траењето треба да се сметаат како теренска работа во смисла на овој правилник.

Член 22

Кога вршат теренски работи надвор од местото на редовното службување, на службениците им припаѓа надоместок според тежината на работите, условите на животот и траењето на работите, и тоа:

- 1) за вршење работи на терен за првите 30 дена — во износ на полната дневница за службено патување;
- 2) за теренската работа што трае подолго од 30 дена:
 - а) на службениците и висококвалификуваните работници — 75% од соодветната дневница за службено патување;
 - б) на службениците што вршат исклучиво административни, финансиски и комерцијални работи, кога не го менуваат местото на работата, на квалификуваните работници на сондажи и во надзор, како и на шоферите — 50% од соодветната дневница за службено патување;
 - в) на полуквалификуваните работници на сондажи — 90 динари дневно.

Службениците чие постојано место на живеењето е во седалиштето на теренската единица, немаат право на надоместок за теренска работа додека се наоѓаат на работа во тоа место.

Член 23

За теренските работи на планински и непроходни терени како и за работите при кои службениците и висококвалификуваните работници постојано го менуваат коначиштето и местото на работата (геолошки истражувања, геолошки премежи, трасирање и обележување на пруги, снимање на терени и сл.), припаѓа надоместок за теренската работа во височина на износот на соодветната дневница за службено патување.

За теренските работи од претходниот став може да се зголеми надоместокот до 15% од износот на дневницата. За ова зголемување е потребна претходна согласност од секретарот за општа управа на надлежниот извршен совет.

Дневниците од овој член ги определува генералниот директор на Југословенските железници односно директорите на дирекциите на Југословенските железници.

Како планински терени се подразбираат сите терени над 1.300 метра надморска височина, а како непроодни терени — испресечените терени со релативна височинска разлика од 200 и повеќе метра кои искажуваат значителна развиеност на формата — релјефот, и кои заземаат поголем дел од површините на кои се изведуваат работите.

Член 24

На службениците што вршат теренски работи надвор од местото на службувањето, а можат секојдневно по завршетокот на работата да се враќаат во местото на службувањето, како и на оние што живеат со своите фамилии на теренот во заедничко домаќинство, им припаѓа надоместок за теренска работа до 50% од соодветната дневница за службено патување.

Износот на дневницата од претходниот став го определува генералниот директор на Југословенските железници односно директорот на дирекција на Југословенските железници.

Член 25

Надоместокот за работа на терен може да се намали до 25% ако е на теренот организирана исхрана или сместување, а до 50% ако на теренот се организирани исхраната и сместувањето.

Одлука за намалување на надоместокот за теренска работа во смисла на претходниот став донесува старешината надлежен за издавање налог за службено патување.

Член 26

Надоместокот за теренска работа им припаѓа на службениците за сите денови што ќе ги поминат во местото на теренската работа, па и за деновите на неделен одмор и за деновите на државни и народни празници.

Член 27

Надоместок за работа на терен не им припаѓа на службениците за деновите на отсуствување од работа, без оглед дали е во прашање платено или неплатено отсуство, годишен одмор, оправдан или неоправдан изостанок.

На службениците што примаат надоместок за теренска работа, не им припаѓа истовремено и надоместок за одвоен живот од фамилијата.

Ако службениците од теренска работа се упатуваат на службено патување, не им припаѓа за тоа време надоместок за теренска работа.

VI. Други одредби

Член 28

На службеник што живее одвоено од фамилијата, па биде упатен на службено патување или на теренска работа во местото каде што му живее фамилијата, му припаѓа 50% од износот на дневницата односно надоместокот кој инаку би му припаднал кога би бил упатен во место во кое не му живее фамилијата.

Во случајот од претходниот став на службеникот не му припаѓа надоместок поради одвоен живот од фамилијата, освен фактичните трошоци за стан во местото на службувањето.

Надоместок за одвоен живот не му припаѓа на службеник додека се наоѓа на службено патување надвор од местото на службувањето, како и додека се наоѓа во местото на живеењето на неговата фамилија, освен фактичните трошоци за стан во местото на службувањето.

Член 29

Како членови на фамилија во смисла на овој правилник се сметаат сите лица кои со службеникот живеат во заедничко домаќинство и кои тој фактично ги издржува.

Член 30

Во се друго на службениците ќе се применуваат одредбите од Уредбата за патните и селидбените трошоци.

Член 31

Надоместокот за службените патувања и теренската работа што не се завршени до денот на вле-

гувањето во сила на овој правилник, ќе се определи според одредбите од овој правилник.

Член 32

Упатства за примена на овој правилник ќе издава, по потреба, Генералната дирекција на Југословенските железници.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за патните трошоци на службениците и работниците на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53 и 41/53)

Член 34

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 252/58

5 февруари 1958 година

Белград

Заменик
на Генералниот директор
на Југословенските железници,
Горѓе Савиќевиќ, с. р.

238.

Врз основа на членот 15 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), во врска со одделот I од Решението за определување опасните растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) и членот 19 точка 1 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузната управа за заштита на растенијата издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

I. Се прогласуваат долу наведените подрачја за заразени од следните опасни растениски болести и штетници, и тоа:

1. **Црна праскина вошка** (*Anuraphis persicae niger* Smith) —

На територијата на Народна Република Србија подрачјето на општината Смедерево;

2. **Калифорниска штитна вошка** (*Aspidiotus perniciosus* Comst) —

На територијата на Народна Република Србија: а) целото подрачје на Автономна Покраина Војводина;

б) подрачјето на околицата Смедерево;
в) подрачјата на општините во околните: Белград: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Крњача, Нови Белград, Обреновац (места Конатица, Мислојин, Ратари и Скела), Палилула, Раковица, Савски Венац, Стари Град, Сурчин, Умка и Чукарица; Ваљево: Ваљево и Осечина; Врање: подручје места Врање; Косовска Митровица: Вучитрн (места Виџанце и Самодрезжа), Зубин Поток (место Зубин Поток) и Косовска Митровица (места Жабаре и Косовска Митровица); Крагујевац: Баре (места Баре и Љуљаци), Кнић (места Гунцати и Кнић), Крагујевац (место Крагујевац) и Чумић (место Чумић); Краљево: Врњачка Бања (место Врњачка Бања) и Самаила (место Лазац); Крушевац: Трстеник (места Осоница и Трстеник); Неготин: Кладово (место Кладово) и Неготин (места Неготин и Радујевац); Нови Пазар: Дежева, Делимеће, Дуга Пољана, Лукарце, Нови Пазар, Рајчиновиће, Трнава и Тутин; Пећ: Дечани (места Горњи Стреоц, Дечани, Доњи Стреоц, Истинић, Љубуша, Прилеп и Црнобрег) и Пећ (места Витомирица, Пећ и Требовић); Пожаревац: Велико Градиште (места Браничаво, Велико Градиште, Кусиће, Триброде и Царевац), Мало Црнице (место Салаковац) и Пожаревац (места Бато-

вац, Братинац, Брежане, Драговац, Дубравица, Живица, Лучица, Набрђе, Пожаревац и Трњане); Приштина: Лужане (место Лужане); Светозарево: Параћин (место Параћин), Светозарево (место Светозарево) и Туприја (место Туприја); Титово Ужице: Жежевица (места Велика Жежевица, Горња Добриња, Доња Добриња, Дражиновићи, Засеље, Каленићи, Мала Жежевица, Мршељи и Чистобродице), Каран (места Гостионица, Каран, Рибашевина и Трчава), Костојевићи (места Дуб, Костојевићи и Рогачица), Љубин (место Гостиње), Пожега (места Бакионица, Висобаба, Врањани, Глумач, Годовик, Горобиље, Гугаљ, Здравчићи, Јелен-До, Отац, Папратиште, Пилатовићи, Пожега, Пријановићи, Прилипац, Радови, Расна, Речице, Роге, Рупчево, Табановићи, Тврдићи, Тучково и Узићи), Равни (места Дрежњик, Никојевићи, Равни, Рожанство и Сирогојно), Титово Ужице (места Буар, Волујац, Горјани, Дубоко, Злакуса, Крвавиц, Љубање, Поточање, Потпеће, Севојно и Титово Ужице) и Чајетина (места Крива Река и Мачкат); Чачак: Горњи Милановац (место Савинац), Гуча (места Вича, Вучковица, Рогачићи, Горња Краварица, Граб, Гуча и Котража), Заблаће (места Вањница, Виљуша, Горичани, Заблаће, Жежевица, Качулица, Липница, Петница, Премећа, Рајан и Слатина), Ивањица (место Прилике), Лучани (место Доња Краварица), Мрчајевци (места Бечањ, Бресница, Катрга, Мојсиње и Мрчајевци), Овчар-Бања (место Рошти), Прањани (места Гојна Гора, Дружетићи и Прањани), Прељина (места Врњани, Доња Трпача, Прељина, Прислоница и Ракова), Трбушани (места Вранићи, Горња Горевница, Миокови и Трбушани) и Чачак; Шабац: Вадовици (место Валовинци), Богатић (места Белотић, Богатић и Дубље), Владимирци (место Крнуле), Дебци (места Белин и Дебци), Мачвански Причиновић (места Дреновац и Табановић), Петловача (место Змињак) и Шабац (места Јевремовац, Јеленча, Поцерски Причиновић и Шабац).

На територијата на Народна Република Хрватска:

а) подр. на околиите: Ђеловар, Барајдин, Винковци, Вировитица, Дарувар, Загреб, Карловац, Копривница, Кратина, Крижевци, Кутлина, Нашице, Нова Градишка, Огулин, Осиек, Сисак, Славонска Пожега, Славонски Брод и Чаковец;

б) подр. на општините во околиите: Госпик: Грачац, Доњи Лапац, Оточац, Перушин, Титова Копница и Удбина; Пула: Пазин; Ријека: Делнице и Сушак (места Матуље и Трновица).

На територијата на Народна Република Словенија:

а) подрачјата на околиите: Марибор, Мурска Собота и Ново Место;

б) подр. на општините во околиите: Горица: Бовец (место Бовец), Кобарид (места Дрежница и Кобарид), Ноца Горица (места Нова Горица, Пристава и Гојна Долина), Толмин (место Толмин), Шемпетер при Горици (место Шемпетер при Горици); Копер: Илирска Бистрица (места Зарецје и Тополе), Пивка (места Дољња Кошана, Мала Пристава, Надање Село, Нова Сушина, Острожно Брдо и Стара Сушина); Крањ: Крањ (места Бистрица, Битње, Брег об Сави, Жабница, Кокрица, Крањ, Накло, Окрогло, Пивка, Подбрзје и Полица), Тржич (места Бистрица, Брег, Жигања Вас, Ковор, Криже, Лоше, Паловиче, Ретње, Себење и Худо), Шкофја Лока (места Бинкел, Вирмаше, Дорфарји, Зминец, Лог, Пушгал, Свети Дух, Стара Лока, Стари Двор, Сува, Трата, Трње и Шкофја Лока); Љубљана: Врхнина (места Бевке, Верд, Врхнина и Дренов Грч), Гросупље (места Велико Млачево, Храстје и Шмарје-Сап), Добрава (места Добрава и Шујица), Домжале (места Брдо, Вир, Доб, Домжале, Јарше, Количево, Превоје, Радомље, Родица, Стоб и Шкрјанче), Иванча Горица (места Голења Вас, Знојиле, Иванча Горица, Крка и Чрнело), Камник (места Волчи Поток, Годич, Камник и Лазе в Тухињу), Кочевје (места Билпа, Врх, Дол, Долења Лаз, Костел, Кужел и Славски Лаз), Литија (ме-

ста Волице при Габровки и Јевница), Љубљана—Бежиград, Љубљана—Вич (места Брезовица, Вич, Внање Горице, Нотрање Горице и Плешивница), Љубљана—Мосте, Љубљана—Поље (места Добруње, Задобрава, Залог, Каштел и Поље), Љубљана—Рудник (места Иг, Лаврица, Рудник и Шкофљина), Љубљана—Центар, Љубљана—Чриуче (места Драгомељ, Надгорица и Подгорица), Љубљана—Шентвид (места Вижмарје, Гунцље, Медно, Пољане, Станежиче и Шентвид), Љубљана—Шишка, Медводе (места Збиље и Преска), Менгеш (места Лока, Менгеш и Трзин); Трбовље: Брежиче, Загорје (место Долења Вас), Кршко, Радене (места Брег, Јагњеница и Хотемеж), Севница, Сензово и Трбовље (место Трбовље); Целје: Војник, Вранско, Жапеч, Козје, Лашко, Мозирје (места Лока, Љубно и Мозирје), Рогачка Слатина, Словенске Коњице, Целје, Шентјур, Шмарје при Јеллиах и Шопштањ (места Велење и Шмартно об Паки).

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјето на околијата Дервента;

б) подр. на општините во околиите: Вања Лука: Вања Лука, Босанска Градишка, Котор Варош, Лакташи, Хрвањани и Челинац; Бихаћ: Босанска Крупа, Босански Петровац, Бужим, Велика Кладуша, Врњоград, Дрвар, Јасеница, Отока, Пешиград, Тржашка Раштета и Пазин; Брчко: Бијељина, Босански Шамаци, Бродац, Брчко, Градачац, Јања и Орашје; Добој: Добој, Јожевац, Лукавица, Молоча, Нови Шахер, Осјечани, Ошак, Сухо Тоље, Теслић и Тешач; Зеница: Завидовићи и Жепче; Јајце: Јајце и Шипово; Приједор: Босанска Дубица, Босанска Костајница, Босански Нови, Приједор и Сански Мост; Сарајево: Илица и Кисељак; Тузла: Босанско Петрово Село, Грачаница, Живинице, Лукавац, Подорашје и Тузла.

На територијата на Народна Република Македонија подрачјата на општините Горче Петров (Сарај) и Саат Кула (местото Трубареве) во околијата Скопје;

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјето на општината Иванград (местата Беран Село, Иванград и Хареме);

3. Рак на маслинка (*Bacterium Savastanoi* E. F. Smith) — само за посадочниот материјал —

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на околиите: Дубровник, Задар, Макарска, Пула, Ријека (освен општините Делнице, Скрад и Чабар), Сплит и Шибеник;

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјата на општините: Бар, Будва, Котор, Тиват и Херцеговни;

4. Рак на овошкј (*Bacterium tumefaciens* Smith et Townsend) —

На територијата на Народната Република Србија:

а) подрачјето на околијата Призрен;

б) подр. на општините во околиите: Вршац: Бела Црква (место Бела Црква), Гудурица (место Гудурица) и Вршац (место Вршац); Косовска Митровица: Вучитрн, Косовска Митровица, Прилужје, Рудник (место Рудник) и Србица; Крагујевац: Крагујевац (место Крагујевац и Рача (место Рача)); Нови Пазар: Нови Пазар (место Нови Пазар); Нови Сад: Бачки Петровац (место Бачки Петровац) и Бешка (место Бешка); Пирот: Бабушница (место Бабушница), Димитровград (место Димитровград) и Пирот (место Пирот); Приштина: Подујево; Прокупље: Прокупље (место Прокупље); Сента: Хоргош (место Хоргош); Смедерево: Смедерево (место Смедерево); Титово Ужице: Ариље (место Ариље), Косјерић (место Косјерић), Пожега (место Пожега) и Титово Ужице (место Титово Ужице).

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјето на општината Даниловград (местото Даниловград);

5. Праекина мува (*Ceratitis capitata* Wied) —

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на општините во околиите: Дубровник: Груда, Дубровник, Млет и Стог; Сплит: Каштела, Омиш, Солин, Сплит, Трогир и Шолта;

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјата на општините: Бар, Будва, Вирпазар, Котор, Риека Црнојевиќа, Улцињ и Херцегнови;

6. Праскип смотавец (*Cydia molesta* Busck) —

На територијата на Народна Република Србија:

а) подрачјата на околиите: Белград, Младеновац, Лесковац, Смедерево и Суботица;

б) подр. на општините во околиите: Крушевац: Трстеник (место Трстеник); Неготин: Кладско (место Кладско), Неготин (место Неготин) и Салаш (место Салаш); Нови Пазар: Нови Пазар (место Нови Пазар); Нови Сад: Нови Сад (место Сремски Карловци); Пожаревац: Велико Градиште (место Велико Градиште), Петровац (место Петровац) и Пожаревац (место Пожаревац); Призрен: Велика Круша (место Велика Круша) и Призрен (место Призрен); Прокупље: Белољин (место Плочник), Куршумлија (место Куршумлија) и Прокупље (место Прокупље); Светозарево: Светозарево (место Доње Штиљје); Сремска Митровина: Велики Ралинци и Сремска Митровина: Чачак: Чачак (места Љубић и Чачак); Шабац: Шабац (место Шабац).

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на општините во околиите: Загреб: Черномерц; Осиек: Осиек — Горњи и Доњи Град; Риека: Опатија;

На територијата на Народна Република Словенија подрачјата на општините во околиите: Горица: Ајдовшчина, Випава, Доброво, Комен, Нова Горица и Шемпeter при Горици; Копер: Изола, Копер, Пирани и Сежана; Трбовље: Брежиче и Кршко;

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјата на општините: Даниловград, Титовград, Улцињ и Херцеговина;

7. Рак на топола (*Dothichiza populea* Sacc. et Briard) —

На територијата на Н. Р. Србија подрачјата на општините во околиите: Белград: Крњача; Вршац: Бела Црква; Зрењанин: Зрењанин (место Арадац); Младеновац: Смедеревска Паланка; Нови Сад: Бачка Паланка (место Бачка Паланка); Панчево: Ковин (место Делиблато) и Мраморак; Пожаревац: Лаоле (место Ждрело); Петровац (место Петровац) и Пожаревац (место Острово); Сента: Ада (место Ада); Сомбор: Вездан.

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјето на општината Осиек;

На територијата на Народна Република Словенија подрачјата на општините во околиите: Копер: Постојна (местата Раздрто и Хрушевје); Љубљана: Добрава (местото Брезје) и Љубљана—Вич (местото Подрожник);

8. Рак на костенова кора (*Endothia parasitica* Murr) —

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на општините Вишњан, Пазин (местото Дворичани) и Пореч во околијата Пула;

На територијата на Народна Република Словенија подрачјата на општините во околиите: Горица: Ајдовшчина, Випава, Доброво, Канад, Комен, Нова Горица и Шемпeter при Горици; Копер: Изола, Копер, Пирани и Сежана (местото Лог при Томај); Љубљана: Љубљана—Вич (местото Подрожник); Трбовље: Севница (местото Тополовец);

9. Дудовец (*Hyrphantria cunea* Drury) —

На територијата на Народна Република Србија:

а) целото подрачје на Автономна Покраина Војводина;

б) подрачјата на околиите: Белград и Смедерево;

в) подр. на општините во околиите: Ваљево: Бањани, Бранковина, Ваљево, Дивци, Лазаревац, Лајковац (место Маркова Црква, Придворица, Ратковац и Словац), Мионица, Причевић и Уб; Крагујевац: Баточина, Крагујевац и Лапово; Краљево: Краљево (место Краљево); Крушевац: Варварин (места Бачина, Варварин и Доњи Крчин), Велика Дренова, Жабаре, Јасика, Крушевац и Ђићевац; Лесковац: Лесковац (место Лесковац); Младеновац: Кусадак, Младеновац, Раља, Сопот, Топола и Смедеревска Паланка; Пожаревац: Александровац, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Мајиловац, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Раброво и Рашанац; Светозарево: Вагрдан (места Вагрдан, Војска и Милошево), Бунар (места Бунар и Шуљковац), Глоговац (места Дубока и Крушар), Параћин (места Параћин, Поточац, Рашевица, Трешњевица, Чепуре и Шавац), Светозарево (места Вуковче, Деонице, Доње Штиљје, Кончарево, Кочино Село, Ланиште, Рибаре, Рибник, Светозарево и Трнава), Свилајнац (места Ересје, Гложане, Радошин, Свилајнац и Црквенац) и Ђуприја (места Мијатовац и Ђуприја); Шабац: Бадовинци, Богатић, Варна, Владимирци, Вољујац, Дебри, Драгиње, Коцељево, Лешница, Липовица, Лозница, Мачвански Причиновић, Прњавор и Шабач.

На територијата на Народна Република Хрватска:

а) подрачјата на околиите: Винковци, Вировитица, Копривница, Нашице и Осиек;

б) подр. на општините во околиите: Бјеловар: Бјеловар, Булинац и Ровишће; Вараждин: Вараждин, Видовец, Винице, Јалжабет и Лудбрег; Градишка: Градишка; Дарувар: Грубишно Поље и Пакрац; Загреб: Дуго Село, Запредиш, Зелина, Реметинец, Самобор, Сесвете, Трње и Черномерац; Карловац: Писаровина; Крижевци: Врбовец; Сисак: Жажина; Чаковец: Декановац, Доњи Краљеvec, Коториба, Мала Суботица, Неделшће и Прелог.

На територијата на Народна Република Словенија подрачјето на општината Лендава и Љутомер во околијата Мурска Собота;

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјето на околијата Дервента;

б) подр. на општините во околиите: Есња Лука: Босанска Градишка, Лакташи, Нова Топола и Хрватчани; Брчко: Бијелина, Босански Шамац, Брезово Поље, Бродац, Брчко, Градачац и Орашје; Добој: Јоховац, Модрича, Осјечани и Ошак; Приедор: Приедор; Тузла: Грачаница;

10. Компирова златица (*Leptinotarsa decemlineata* Say) —

На територијата на Народна Република Србија:

а) подрачјата на околиите: Бачка Топола, Сомбор и Суботица;

б) подр. на општините во околиите: Белград: Крњача; Врбас: Бечеј (место Бечеј), Врбас (места Врбас, Куцура и Савино Село), Кула (место Кула), Руски Крстур, Србобран (места Надаљ и Србобран) и Црвенка (место Црвенка); Вршац: Велика Грда (место Ванатски Соколац) и Пландиште (места Вареце и Јерменовци); Зрењанин: Бегејци, Српска Црња (место Радојево), Зрењанин (место Клек), Нови Бечеј (место Нови Бечеј), Орловат (место Орловат), Перлез (места Перлез и Фаркаждин) и Томашевац (место Томашевац); Кикинда: Банатско Аранђелово (место Мајдан), Башаид, Кикинда (места Иђош и Кикинда), Нови Кнежевац, Нови Козарци и Чока (места Остојићево и Сапад); Нови Сад: Бач (места Бачко Ново Село, Бојани, Вајска, Плавна и Селенча), Бачка Паланка (места Младеново и Товаришево), Бачки Петровац (места Бачки Петровац и Кулпин), Гајдобра (место Гајдобра), Деспотово (место Деспотово), Темерин (место Сирић) и Тител (место Лок); Панчево: Иланца (место Добрица), Качарево, Мраморак и Панчево (место Панчево); Сента:

Ада, Кањижа, Сента и Хоргош; Сремска Митровица: Велики Радинци (место Бешеново), Врдник (место Врдник), Ердвик (место Вингула), Инђија (место Инђија), Ириг (места Ириг, Нерадин и Шатринци), Кузмин (место Кузмин), Купиново (место Купиново), Мартинци (место Мартинци), Моровић (места Вишњићево, Јамена и Моровић), Рума (место Рума), Сремска Митровица (Сремска Митровица), Чалма (места Дивош и Чалма) и Шид (места Адашеви, Батровци, Бачинци, Беркасово, Вашица, Гибарац, Илинци, Моловин и Шид).

На територијата на Народна Република Хрватска:

а) подр. на околиите: Бјеловар, Вараждин, Винковци, Вировитица, Дарувар, Загреб, Карловац, Копривница, Крапина, Крижевци, Кутина, Нашице, Нова Градишка, Осиек, Кула, Ријека, Сисак, Славонска Пожега, Славонски Брод и Чаковец;

б) подр. на општините во околиите: Госпиќ: Врховине, Госпиќ, Грачац, Оточац, Перушиќ, Плитвичка Језера и Титова Кореница; Задар: Биоград на Мору; Огулин: Врбовско и Огулин; Сплит: Врлика и Триљ; Шибеник: Стаковци.

На територијата Народна Република Словенија целото подрачје на Народна Република Словенија.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјето на околијата Дервента;

б) подр. на општините во околиите: Бања Лука: Бања Лука, Босанска Градишка, Добрња, Изањска, Котор Варош, Лакташи, Подградци и Челинац; Бихаќ: Вихаќ, Босанска Крупа, Босански Петровац, Бужим, Велика Кладуша, Врнограч, Дрвар, Јасеница, Отока, Пећиград, Тржашка Раштела и азин; Брчко: Бијелјина, Босански Шампац, Брчко, Горњи Рахиќ, Јања, Орашје и Угљевик; Добој: Добој, Јоховац, Маглај, Модрича, Осјечани, Ошак, Теслиќ и Тешањ; Јајце: Мркоњић Град; Приједор: Босанска Дубица, Босанска Костајница, Босански Нови, Будимлић Јапра, Кључ, Кнежица, Козарац, Лужњи Паланка, Љубија, Омарска, Приједор, Рибник, Саница, Сански Мост, Сводна и Стари Мајдан; Тузла: Кладањ, Лопаре, Тојшићи и Шибонница.

11. **Презенило на борови иглолисници** (*Lophodermium pinastri* Schrad) — само за посадочниот материјал —

На територијата на Народна Република Србија подрачјата на општините Нови Пазар и Тутин во околијата Нови Пазар;

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјето на општината Иванград (местото Иванград);

12. **Водњача** (*Orobanche* spp.) —

На територијата на Народна Република Србија:

а) целото подрачје на Автономна Покраина Војводина;

б) подрачјето на околијата Смедерево;

в) подр. на општините во околиите: Врање: Бујановац (места Бујановац, Велики Трновац, Грамада, Метовица, Лопардинце, Лучане, Раковац и Туррија), Врање (места Врање и Дубница) и Прешево (места Букоревац, Доња Шушаја, Жујинце, Миратовац, Норча, Ораовица, Прешево, Трново, Цакапозац, Приозинце и Чукарка); Ѓњилане: Ѓњилане (места Великинце, Ѓњилане, Горњи Ливоч, Гумниште, Доња Будрига, Коретиште, Партеш и Церница), Жегра (места Влаштица, Жегра, Пасјане и Рибник) и Пожарање (места Баланце, Горна Будрига, Деваја, Житиње, Клокот, Ново Село, Пожарање, Радивојце и Трпеза); Зајечар: Бољевац (места Бољевац и Сумраковац), Бор (места Рготина и Шарбановац), Зајечар (места Велики Извор, Вражогрнац, Вратарница, Градсково, Грлиште, Грљан, Заграђе, Зајечар, Звездан, Лубница, Прлита, Трнавац и Халово), Књажевац (места Горње Зуниче,

Књажевац, Потркање, Равна и Штипина) и Минићево (места Боровац, Витковац, Врбица, Дебелица, Дреновац, Јелашица, Мали Извор, Мањинац, Мариновац, Минићево и Селачка); Крагујевац: Крагујевац (места Десимировац, Јовановац и Крагујевац); Неготин: Браћевац (место Браћевац), Бруслик (места Бруслик и Тамнич), Кобишница (места Буковче, Кобишница и Мокрања), Неготин (места Видровац, Карбулово, Неготин, Прахово, Радујевац и Чубре) и Рајац (места Вељково и Рогљево); Пирот: Димитровград (место Поганово), Пирот (место Држине) и Суково (место Суково); Пожаревац: Велики Градиште (место Средњево), Голубац (место Шувајић), Мајиловац (места Кличевац, Курјача и Љубиње), Пожаревац (места Батовац, Брадарац, Брежане, Бубушинац, Дрмно, Дубравица, Живица, Костолац и Маљуревац) и Раброво (места Клење, Макце, Раброво и Чешњева Бара); Призрен: Сува Река (место Студеничане); Прокупље: Велољин (место Доња Драгуша) и Блаце (место Трбуње).

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на општините во околиите: Винковци: Вуковац, Илок и Маркушица; Осиек: Даљ;

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина подрачјата на општините во околиите: Брчко: Брезово Поље, Брчко и Орашје; Зворник: Братунац; Мостар: Груда, Дрежница, Лиштица, Љубишки, Мостар, Посушје, Столац, Чапљина и Читлук; Требиње: Билеќа, Дивин, Љубиње, Равно, Требиње и Хум;

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјата на општините Вирпазар (местото Острос) и Титоград (местото Титоград);

13. **Памуков молец** (*Pectinophora gossypiella* Saund) —

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјата на општините Бар, Вудва, Котор и Улцињ;

14. **Компиров молец** (*Phthorimea operculella* Zell.) —

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на општините во околиите: Дубровник: Дубровник и Корчула; Задар: Задар; Макарска: Макарска; Риека: Мали Јошињ; Сплит: Брач, Вис, Сплит и Хвар; Шибеник: Шибеник;

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина подрачјето на општината Чапљина во околијата Мостар;

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјата на општините Бар (местата Дабезиќи, Грловик'и, Зупци, Куње, Печурица и Туѓемиле) и Улцињ (местата Клезна, Колонза, Пистула и Салч);

15. **Мал боров сурлаш** (*Pissodes notatus* T.) —

На територијата на Народна Република Србија: а) подрачјата на околиите: Ваљево и Титово Ужице;

б) подрачјата на општините во околиите: Нови Пазар: Тутин; Светозарево: Велушиќ (местата Калениќ и Секуриќ), Бунар (местото Јошанички Прњавор) и Драгошевац (местото Драгошевац);

16. **Шарка на слива** (*Prinus vitus* ? Holmes) —

На територијата на Народна Република Србија: а) подрачјата на околиите: Врање, Ѓњилане, Заечар, Косовска Митровица, Крушевац, Лесковац, Неготин, Ниш, Нови Пазар, Пеќ, Пирот, Пожаревац, Призрен, Приштина, Прокупље, Светозарево и Смедерево;

б) подр. на општините во околиите: Белград: Звездара (место Винча); Ваљево: Ваљево, Дазара-

вац (место Петка), Мионица (место Мионица) и Уб (место Совљак); Крагујевац: Горња Сабанта (места Горња Сабанта и Ратковић), Рача (место Вишевац) и Чумић (место Чумић); Краљево: Витановац (место Годачица), Врба (места Вранеш, Врба, Драгосињци и Ратина), Краљево (места Жича, Краљево и Матарушка Бања), Конарево (место Конарево), Лешак, Рашка, Самаила и Ушће; Младеновац: Куседак, Младеновац, Наталинци, Раља, Смедеревска Паланка, Сопот и Топола; Пријепоље: Бродарево (места Гостун, Завинограђе и Слатина); Титово Ужице: Бајина Башта, Кремна Пожега, Титово Ужице и Чајетина; Чачак: Заблаће (место Жежевица), Ивањница (место Шуме), Мрчајевци (место Бресница) и Чачак (места Љубић и Чачак); Шабац: Крупањ (место Топанза) и Лозница (место Бања Ковиљача).

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на општините во околиите: Дарувар: Паграц, Нова Градишка: Нова Градишка, Окучани и Старо Петрово Село;

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјето на околијата Зеница;

б) подр. на општините во околиите: Брчко: Бијељина, Брчко, Јања и Угљевик; Горажде: Рудо; Дервента: Србац, Добој; Зворник: Зворник, Козлук и Сребреница; Сарајево: Бреза, Вареш, Високо, Вогошћа, Илијаш, Илица, Кисељак, Крешево, Ново Сарајево, Стари Град Сарајево, Фојница, Хачићи и Центар Сарајево.

На територијата на Народна Република Македонија целото подрачје на Народна Република Македонија;

На територијата на Н. Р. Црна Гора подрачјата на општините: Андријевица (место Улотина), Бијело Поље (места Бијело Поље, Бистрица, Бубавач, Затон, Кање, Медакуси, Олуја, Подкрајци, Припчић, Равна Ријека, Расово, Сутиван и Унивван), Иванград (места Бабино, Беран Село, Будимље, Буле, Винацка, Даспићи, Долац, Доња Ржаница, Загорје, Иванград, Лагатори, Лозна, Лушац, Љешница, Марсенића Ријека, Маште, Петњик, Петњаница, Пешча, Рагманци, Трпези и Туцање), Плав (места Богајиће, Брезоевица, Војно Село, Грнчар, Гусиње, Буричка Ријека, Крушево, Метак Десни, Метак Лијеви, Плав, Прњавор и Скић), Пљевља (места Грево, Жидовићи, Илино Брдо, Маоче, Мрзобићи, Отиловићи и Пљевља), Рожај (места Бач и Рожај).

17. **Рак на компир** (*Synchytrium endobioticum* — Schilb. — Perc.) —

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјата на општините во околиите: Загреб: Самобор (местата Ново Село и Поклек); Карловац: Жумберак (местата Височе, Горњи Општрц, Жумберски Кордики, Јејернице, Плавци и Радиново Брдо);

На територијата на Народна Република Словенија подрачјето на општината Јесеница (местото Планина) во околијата Крањ;

18. **Прашна краставост на компир** (*Spongospora subterranea* — Wallr. — Johnson) —

На територијата на Н. Р. Србија подрачјата на општините во околиите: Вршац: Бела Црква (место Крушчица); Краљево: Баљевац (место Јошаничка Бања); Крушевац: Брус, Варварин, Велика Дренова, Велики Купци, Крушевац, Модрица, Стопања, Ђивевац и Трстеник (места Почекovina и

Трстеник); Пећ: Драље (место Јошаница); Пријепоље: Нова Варош (место Дрмановићи); Титово Ужице: Жежевица (места Дражиновићи и Каленићи), Каран (места Каран и Рибашевина), Кремна (место Биоска), Пожега (места Глувач, Горобиље, Здравчићи и Табановићи) и Титово Ужице (места Буар, Дубоко, Севојно и Стапари).

На територијата на Народна Република Хрватска:

а) подрачјата на околиите: Вировитица, Госпиќ, Дарувар, Загреб, Карловац, Копривница и Огулин;

б) подрачјата на општините во околиите: Вараждин: Винаца; Крижевци: Крижевци и Жабно; Риека: Делнице и Скрад; Сплит: Сињ; Чаковец: Декановац, Доњи Краљевац, Коториба, Лопатинец, Мала Суботица, Мурско Срединшће, Неделишће, Прелог, Чаковец и Штригова;

На територијата на Народна Република Словенија подр. на општините во околиите: Горица: Идрија (места Војско, Доле и Једине); Копер: Пивка (места Петелиње, Славиња и Трње) и Постојна; Крањ: Горња Вас (места Бачне, Винхарје, Клађе, Пољане, Средња Вас и Стара Осеница), Жири (место Жири) и Крањ (место Језерско); Љубљана: Лошка Долина (место Надлеск) и Церкница (места Велике Блоке, Велики Врх, Матуље, Немшка Вас, Осредек, Оток, Румарско и Худи Врх); Марибор: Дравоград (место Шент Јанж), Марибор—Тезно (место Сливишко Похорје) и Словенска Бистрица (место Шмартно на Похорју).

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина подрачјата на општините во околиите: Бихаќ: Босански Петровац, Каменица и Рипач (местото Теочак); Брчко: Јања; Ливно: Дувно; Мостар: Чапљина (местото Домановиќи); Сараево: Пале (местото Мокро) и Фојница;

19. **Гар на кромид** (*Urocystis cepulae* Frost.) —

На територијата на Народна Република Србија подрачјата на општините Призрен и Сува Река во околијата Призрен;

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина подрачјата на општините во околиите: Мостар: Дрешница, Јабланица, Љубушки, Мостар, Сеоница и Чапљина; Требиње: Требиње и Хум.

II. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за прогласување на подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55), како и Наредбата за прогласување подрачјата заразени од опасни растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/56).

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 01-781/1

21 март 1958 година

Белград

Директор
на Сојузната управа
за заштита на растенијата,
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 4 од Уредбата за оснивање Комисија за прашања на личните доходи во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. Во Комисијата за прашања на личните доходи во стопанството (Сојузна тарифна комисија) се именуваат:

за претседател

Марковиќ Мома, член на Сојузниот извршен совет,

за членови:

Велимировиќ инж. Спасоје, помошник државен секретар во Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет,

Ракиќ Војо, помошник државен секретар во Секретаријатот за општи стопански прашања на Сојузниот извршен совет,

Видовиќ Урош, помошник државен секретар во Сојузниот Државен секретаријат за работи на фирманите,

Дулар инж. Алојз, државен советник во Сојузниот завод за стопанско планирање,

Вујасиновиќ Тодор, претседател на Сојузната индустриска комора,

Веселиновиќ Љубиша, претседател на Сојузната сообраќајна комора,

Буковиќ Иван, претседател на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија,

Војовиќ инж. Обрад, генерален секретар на Сојузната градежна комора,

Бајалски Ристо, генерален секретар на Сојузот на трговските комори на Југославија,

Раос Анте, генерален секретар на Главниот здружен сојуз на Југославија,

Андреевиќ Ѓорѓе, секретар на Здружението на црната металургија на ФНРЈ,

Житник инж. Франц, секретар на Здружението на текстилната индустрија на ФНРЈ,

Урошевиќ Радован, секретар на Здружението на рудниците на јаглен на ФНРЈ,

Секиќ Душан, член на Претседателство на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија,

Медан Саво, претседател на Централниот одбор на Синдикатот на градежните работници на Југославија,

Вучковиќ Раде, претседател на федерацијата на синдикатот на сообраќајните работници на Југославија,

Јелениќ Чедомир, секретар на Централниот одбор на Синдикатот на трговинските и угостителските работници на Југославија,

за секретар

Томиќ Теодор, советник во Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Б. бр. 19
17 март 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
222. Уредба за користење на општествените средства за патнички автомобили — —	301
223. Уредба за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации — — — — —	303
224. Уредба за вонредниот придонес за буџетите од личниот доход на работниците	307
225. Уредба за измени на Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство — — — — —	308
226. Уредба за оснивање Комисија за прашања на личните доходи во стопанството	308
227. Наредба за определување на ризиците од кои стопанската организација е должна да ги осигури основните и обртните средства и средствата на заедничката потрошувачка — — — — —	309
228. Наредба за височината на паушалните основици на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации со паушална пресметка — —	310
229. Наредба за документацијата што може да се поднесува наместо инвестициониот елаборат по заемите за агромелиорации	311
230. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување големите градилишта и стопанските организации што по природата на своето работење привремено вршат дејност во разни места	312
231. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема — — —	312
232. Наредба за определување условите под кои може да се врши прометот на сурова кожа и волна — — — — —	313
233. Наредба за измени на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — —	314
234. Правилник за звањата на службениците во органите на Управата за цивилно воздухопловство — — — — —	314
235. Наредба за претпријатијата на градежните занаети кои задолжително се зачленуваат во Сојузната градежна комора	315
236. Упатство за распоредување на службениците во звањето лектор и професор на виша школа — — — — —	315
237. Правилник за патните и селидбените трошоци на персоналот на Генералната дирекција на Југословенските железници и на дирекциите на Југословенските железници — — — — —	316
238. Наредба за прогласување на подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници — — — — —	320